



СЛУ НА СОЦИЈАЛИС

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски односно хрватскохрватски, словенечки и македонски јазик. — Огласи според тарифата — Жиро-сметка №3 Службата на општественото книговодство за претплата, посебни изданија и огледи 608-3-291-2

Среда, 7 август 1968

БЕЛГРАД

БРОЈ 32

ГОД. XXIV

Цена на овој број е 1,20 динари. — Аконтацијата на претплата за 1968 година изнесува 60.— дина. — Редакција: Улица Јована Ристика бр. 1. Пошта: факс 226 — Телефони: централа 50-931, 50-932, 50-933 и 50-934; Служба за претплата 51-732; Продавна служба 41-671.

407.

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ФОНДОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА КРЕДИТИРАЊЕ НА СТОПАНСКИОТ РАЗВОЈ НА СТОПАНСКИ НЕДОВОЛНО РАЗВИЕНИТЕ РЕПУБЛИКИ И КРАИШТА

Се прогласува Законот за дополнување на Законот за Фондот на федерацијата за кредитирање на стопанскиот развој на стопански недоволно развиените републики и краишта, што го усвои Сојузната скупштина, на седницата на Сојузниот собор од 30 јули 1968 година и на седницата на Стопанскиот собор од 29 јули 1968 година.

ПР бр. 706
31 јули 1968 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

Претседател
на Сојузната скупштина,
Милентие Поповиќ, с. р.

ЗАКОН

ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ФОНДОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА КРЕДИТИРАЊЕ НА СТОПАНСКИОТ РАЗВОЈ НА СТОПАНСКИ НЕДОВОЛНО РАЗВИЕНИТЕ РЕПУБЛИКИ И КРАИШТА

Член 1

Во Законот за Фондот на федерацијата за кредитирање на стопанскиот развој на стопански недоволно развиените републики и краишта („Службен лист на СФРЈ“, бр. 8/65, 26/66 и 28/66) по членот 40 се додава нов член 40а, кој гласи:

„По исклучок од одредбата на членот 40 став 1 од овој закон, кредитите што во периодот од 1961 до 1965 година ѝ се дадени на Социјалистичка Република Босна и Херцеговина од средствата на федерацијата за унапредување на развојот на стопански недоволно развиените републики и краишта, ѝ се отстапуваат на таа република заедно со сите ануитети по тие кредити.

Ануитетите по кредитите од ставот 1 на овој член што втасуваат до крајот на 1970 година, а што биле предвидени како приход на Фондот, ќе ги покрие Фондот од своите вкупни средства во периодот од 1966 до 1970 година, ако тие средства се остварат во износ поголем од 8.200 милиони динари. Ако тој износ не се оствари или ако остварениот вишок изнесува 8.200 милиони динари не биде достаточен за покривање на износот на ануитетите што втасуваат до 1970 година, федерацијата од сите свои расположиви средства ќе му го надомести на Фондот целокупниот износ односно соодветната разлика на отпишаните ануитети што втасуваат до крајот на 1970 година.

Ануитетите што се уплатени до 30 јуни 1968 година Фондот ќе ѝ ги стави на располагање на Социјалистичка Република Босна и Херцеговина најдоцна до крајот на 1968 година.“

Член 2

Народната банка на Југославија ќе му одобри на Фондот, од динарските средства на федерацијата формирани со користење на странски заеми што се водат кај Народната банка на Југославија, кредит во износ од 43,3 милиони динари, со рок за враќање до крајот на 1970 година — за покривање на обврските на Фондот од членот 40а став 3 на Законот за Фондот на федерацијата за кредитирање на стопанскиот развој на стопански недоволно развиените републики и краишта.

Член 3

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

408.

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ОСНОВНИОТ ЗАКОН ЗА УТВРДУВАЊЕТО И РАСПРЕДЕЛБАТА НА ДОХОДОТ ВО РАБОТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Се прогласува Основниот закон за утврдување то и распределбата на доходот во работните организации, што го усвои Сојузната скупштина, на седницата на Сојузниот собор од 29 јули 1968 година и на седницата на Стопанскиот собор од 29 јули 1968 година.

ПР бр. 691
30 јули 1968 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

Претседател
на Сојузната скупштина,
Милентие Поповиќ, с. р.

ОСНОВЕН ЗАКОН

ЗА УТВРДУВАЊЕТО И РАСПРЕДЕЛБАТА НА ДОХОДОТ ВО РАБОТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

I. Општи одредби

Член 1

Работните луѓе во здружен труд со општествени средства, се здобиваат со доход и располагаат со него како со резултат на својот и општествениот труд.

Во својот и заедничкиот интерес тие го распределуваат доходот согласно со начелото за распределба според трудот и солидарноста на работните луѓе, во согласност со статутот, другите општи акти и законите.

Член 2

Правото на здобивање и распределба на доходот работните луѓе го остваруваат во сите форми на здружен труд (работни единици и други форми на здружен труд во работна организација, работни организации и асоцијации на работни организации).

Со статутот на работната организација или со договор врз основа на статутот се утврдуваат формите на здружениот труд, се уредуваат меѓусебните односи во здобивањето и распределбата на доходот како и во користењето и располагањето со средствата.

Член 3

Одредбите на овој закон се однесуваат на сите форми на здружениот труд за кои со статутот или со договор врз основа на статутот е предвидено самостојно да се здобиваат и да го распределуваат доходот (во натамошниот текст: самостојна организација на здружен труд).

Член 4

Кога самостојните организации на здружен труд формираат заеднички организации: деловни здруженија, договорни заедници и други деловни асоцијации, за основните односи во распределбата на доходот и за основните прашања на користењето и располагањето со фондовите во тие организации одлучуваат или се согласуваат работните луѓе во самостојните организации на здружен труд, што ги формираат овие заеднички организации.

Основните односи во распределбата на остварениот доход во смисла на ставот 1 од овој член се утврдуваат врз основа на мерилата определени со договорот или друг акт или врз основа на распределбата утврдена со завршната сметка. Основните прашања на користењето и располагањето со фондовите се уредуваат со програмата и планот на користењето и располагањето со фондовите.

Средствата што самостојните организации на здружен труд ги вложиле во заедничката организација од ставот 1 на овој член и доходот со кој — сразмерно на својот труд и вложените средства — ќе се здобијат во таа организација, се составен дел на нивните средства односно нивниот доход. Самостојните организации на здружен труд со договор можат да се обврзат дел или целиот доход што ќе го остварат како резултат на заедничкиот труд во заедничката организација да го вложуваат во заедничките фондови за определени намени и тие фондови да ги управуваат заеднички органи.

Распределбата на остварениот доход, како и користењето и располагањето со фондовите во организациите од ставот 1 на овој член, се врши согласно со договорот со кој се формираат тие организации.

Работните луѓе на овие заеднички организации имаат право на дел од доходот според својот придонес во заедничката работа и право на самоуправно располагање со тој дел на доходот.

Одредбите на договорот што им се спротивни на ст. 1 и 3 на овој член се сметаат неважечки.

Ако за заедниците на работните организации основани со закон не е изречно определено поинаку, одредбите на ст. 1 до 6 од овој член важат и за овие заедници.

Член 5

При одлучувањето за распределбата на доходот работните луѓе во самостојните организации на здружен труд се раководат од своите трајни поединечни и заеднички интереси и од потребата за постојано проширување на материјалната основа на општествениот труд.

При утврдувањето на политиката и мерилата за распределба на доходот, работните луѓе во самостојните организации на здружен труд се должни да се придржуваат кон прифатените самоуправни спогодби и договори.

Член 6

Одредбите на овој закон се однесуваат на самостојните организации на здружен труд во сите општествени дејности.

Со закон може да се отстапи од одделни одредби на овој закон во поглед на работните организации што вршат дејности на општествени служби, комунални дејности и дејности од посебен општествен интерес, држејќи се кон неговите начела.

II. Утврдување на доходот

Член 7

Доходот на самостојната организација на здружен труд се утврдува на тој начин што од вкупниот приход се одбиваат материјалните трошоци на работењето односно дејноста (во натамошниот текст: работењето) и амортизацијата.

Член 8

Вкупниот приход на самостојната организација на здружен труд ја претставува вредноста што таа ја остварила со своето работење.

Како вредност остварена со работењето на самостојната организација на здружен труд, покрај вредноста на продадените стоки и извршените услуги (фактурирана реализација), се сметаат и сите други приходи остварени со нејзиното работење: приходите врз основа на договори за обединување на средства за заедничко работење; приходот од камата на позајмени средства односно од камата засметана на вредноста на стоките или услугите продадени односно извршени на кредит; приходот од камата на депонирани средства и по основ на учество во кредитниот фонд на банката; вредноста на стоките од сопствено производство и на сопствените услуги употребени за сопствени инвестициони потреби или за други цели што имаат карактер на крајна потрошувачка; вредноста на стоките односно услугите што им се дадени односно извршени на други лица без надоместок, како и други приходи, освен приходите што според посебни прописи се внесуваат во фондовите и во други посебни средства на самостојната организација на здружен труд.

Како вкупен приход на самостојната организација на здружен труд се сметаат и вредностите од ставот 2 на овој член остварени со други самостојни организации на здружен труд во состав на иста работна организација (интерна реализација).

Данокот на промет на стоки на мало засметан при продажбата на стоки не претставува вкупен приход на самостојната организација на здружен труд.

Член 9

Како материјални трошоци на работењето на самостојната организација на здружен труд се сметаат трошоците што се сторени заради остварување на вкупниот приход, освен амортизацијата и издатоците што врз основа на овој и други закони се надоместуваат од доходот или од фондот и другите посебни средства на самостојната организација на здружен труд.

Амортизацијата се пресметува во согласност со прописите за амортизацијата на основните средства на работните организации.

Член 10

Материјалните трошоци на работењето и амортизацијата се надоместуваат од вкупниот приход во износите што се однесуваат на работењето од кое е остварен вкупниот приход.

Самостојните организации на здружен труд можат да одлучат одделни материјални трошоци на работењето, што не се во зависност од обемот на работењето, и амортизацијата во целина да се надоместуваат од вкупниот приход утврден за пресметковниот период на работењето во кој настанале овие трошоци.

Член 11

Доходот остварен во текот на една деловна година самостојната организација на здружен труд го утврдува и го распределува со годишната завршна сметка, во согласност со статутот и законот. Распоредениот доход самостојните организации на здружен труд можат да го користат само во рамките на расположивите средства.

Деловните резултати остварени во текот на годината самостојните организации на здружен труд ги утврдуваат со периодичните пресметки во согласност со статутот и законот.

Доходот утврден со периодичната пресметка може да се користи за обртни средства, но не може да се распредува во фондовите ниту да се користи за вложувања во основни средства, ако со законот не е определено поинаку.

III. Распределба на доходот

Член 12

Самостојните организации на здружен труд го распредуваат доходот на дел за проширување на материјалната основа на трудот, вклучувајќи го и издвојувањето во нивните резервни фондови, и на дел за задоволување на личните и заедничките потреби на работните луѓе.

Придонсите за буџетите, за социјално осигурување, како и за други заеднички потреби на работните луѓе што не се задоволуваат во самостојната организација на здружен труд можат да се плаќаат само од личниот доход (брuto личен доход), ако со законот не е определено поинаку.

Работните луѓе во самостојната организација на здружен труд можат да одлучат од доходот да подмируваат определени издатоци за потребите на општествените служби или да вршат вакви издвојувања од доходот врз основа на самоуправните спогодби со организациите што ги вршат тие дејности.

Ако од доходот на самостојната организација на здружен труд со закони се утврдуваат обврските за издвојување за општествени потреби (законски обврски: придонеси, даноци и други давачки), тогаш со тие закони се определува и начинот на нивното извршување. При тоа општествено-политичките заедници се должни височината на тие обврски да ја усогласуваат со општите движења на доходот и со општите движења во стопанството.

Член 13

Од доходот на самостојната организација на здружен труд се подмируваат и се надоместуваат: каматите на кредитите и надоместите за други банкарски работи, премииите за осигурување, обврските од доходот по основ на обединување на средства за заедничко работење и другите договорни обврски што врз основа на законот се подмируваат од доходот.

Член 14

Деловните средства со кои располага, засметувајќи ги и средствата здобиеени врз основа на кредит — ако со договорот за кредитот не е договорено поинаку, самостојната организација на здружен труд може, на сметка на доходот со кој ќе се здобие, да ги користи, за исплата на аконтација на личните доходи на работниците; за плаќање на текушката заедничка потрошувачка на работниците која нема карактер на инвестициона потрошувачка; и за плаќање на договорните и законските обврски што се подмируваат или се надоместуваат од доходот.

Обврските од членот 12 став 4 и од членот 13 од овој закон како и исплатените аконтации на личните доходи на работниците се надоместуваат од доходот најмалку во делот што се однесува на работењето од кое е остварен доходот.

Член 15

Со општиот акт на самостојната организација на здружен труд се утврдуваат основите и мерилата според кои остварениот доход се распредува на средства за проширување на материјалната основа на трудот и на средства за задоволување на личните и заедничките потреби на работните луѓе.

Со општиот акт на самостојната организација на здружен труд се утврдуваат основите и мерилата според кои работните луѓе учествуваат во распределбата на средствата за задоволување на личните и заедничките потреби на работните луѓе.

Член 16

Заради согледување на резултатите од своето работење и за обезбедување на елементите за распределба на доходот, самостојната организација на здружен труд го следи движењето на сите елементи што влијаат врз остварувањето на вкупниот приход и доход и за таа цел особено ги евидентира: состојбата, изворите и употребата на сите средства; приходите и основите според кои се остваруваат; материјалните трошоци на работењето и амортизацијата; како и доходот и неговата распределба по основните елементи и добивката.

Со посебен сојузен закон се утврдуваат начелата на водењето на книговодството и минимумот на единствените сметки што самостојните организации на здружен труд се должни да ги водат во своето книговодство во смисла на ставот 1 од овој член.

Член 17

Ако самостојната организација на здружен труд не оствари по завршната сметка доход во височината потребна да се надоместат од него исплатените аконтации на личните доходи или да се подмират минималните лични доходи пресметани за периодот на работењето за кој не се исплатени аконтации на личните доходи, исплатените средства за текушката заедничка потрошувачка на работниците која нема карактер на инвестициона потрошувачка, договорните и законските обврски, сè во делот што се однесува на работењето од кое е остварен доходот, — се смета дека работела со загуба.

Ако самостојната организација на здружен труд од остварениот доход по завршната сметка, кој е утврден врз основа на материјалните трошоци на работењето и амортизацијата пресметана по пропишаните стопи, сè во износот кој се однесува на работењето од кое е остварен вкупниот приход (член 10 став 1) како и од расположивите средства на својот резервен фонд не може да ги надомести, покрај договорните обврски од доходот, и минималните лични доходи на работниците и законските обврски, сè во делот кој се однесува на работењето од кое е остварен доходот, — се ослободува од обврската за издвојување и надоместување од доходот сразмерен дел од сите законски обврски, и тоа во делот што се однесува на работењето од кој е остварен доходот, а во износот за кој тие средства не се доволни.

Самостојната организација на здружен труд што работела со загуба е должна да состави своја санациона програма во која ќе предвиди мерки за отстранување на причините што довеле до загубата, како и ќе ги предвиди роковите и начинот на надоместувањето во наредниот период на потрошените а неподмирени издатоци од ставот 1 на овој член.

Сpreма самостојна организација на здружен труд што не ќе состави санациона програма според ставот 3 на овој член или која нема да го стори веројатно тоа дека во наредниот период ќе ги надомести од вкупниот приход односно доход наведените издатоци, или која усвоената санациона програма не ја извршува, како и спрема самостојната организација на здружен труд од ставот 2 на овој член — можат да се преземат со закон предвидените мерки.

Спрема самостојна организација на здружен труд што е во состав на работна организација, можат, во случајот од ст. 1 до 4 на овој член, од страна на работната организација во чиј состав е, да се преземаат мерките утврдени со статутот на работната организација и со законот.

Член 18

Самостојните организации на здружен труд, остварувајќи ги заедничките интереси на работните луѓе, се договараат за условите за здобивање на доходот и за начелата што ќе служат како критериуми при утврдувањето на основите и мерилата за распределба на доходот.

Со спогодбите постигнати со меѓусебно договарање на самостојните организации на здружен труд можат да се преземаат обврски дека ќе се придружуваат кон утврдените основи и мерила за распределба на доходот и личните доходи, како и да се предвидат санкции во случај на нарушување на одделни договорни прецизирања.

Спогодбите од ст. 1 и 2 од овој член се правоможни ако се склучени во писмена форма и се прифатени од самостојните организации на здружен труд, во согласност со нивниот статут.

Член 19

Заради усогласување на поединечните и заедничките интереси на работните луѓе, создавање заеднички основи за решавање одделни прашања од областа на здобивањето и распределбата на доходот и личните доходи на работниците, се установава општествено договарање помеѓу асоцијациите на работните организации, синдикатите и извршните органи на општествено-политичките заедници.

Барање за договарање во смисла на ставот 1 од овој член можат да поднесат асоцијациите на работните организации, синдикатите, Сојузниот, републичкиот и покраинскиот извршен совет, односно органот определен со статутот или со општиот акт на општината.

Со статутите или општите акти на синдикатите односно стопанските комори или соодветните заедници на работните организации на општествените дејности, се определува кои организации на синдикатот односно асоцијации на работните организации можат да го поднесуваат ова барање.

Барањето за договарање во смисла на ст. 1 и 2 од овој член му се поднесува на претседателот на соодветниот совет на собранието на општествено-политичката заедница.

Претседателот на советот од ставот 4 на овој член, на кого барањето за договарање му е поднесено, е должен да поведе постапка за договарање и да определи член на советот што ќе ја раководи постапката за договарање.

Спогодбите постигнати со општествено договарање важат за работните организации кога тие ќе ги прифатат во согласност со нивниот статут, ако со законот не е определено поинаку.

Член 20

Ако во постапката за општествено договарање во смисла на членот 19 од овој закон не се постигне спогодба за прашањата што биле предмет на договарањето, соодветниот совет на собранието на општествено-политичката заедница може, на барање на еден од иницијаторите, да донесе своја препорака.

Член 21

Заради поттикнување на општествениот развој, уедначување на условите за здобивање на доход, обезбедување на материјалната основа на трудот и што подоследно спроведување на начелото за распределба спрема трудот, со закон можат да се пропишуваат мерките на општественото насочување на распределбата на доходот вклучувајќи ги и мерките со кои се отстрануваат разликите во доходите и во личните доходи што не се засновани врз резултатите на трудот.

Со закон може да се утврди прогресивно оданочување на износот на средствата издвоени за лични доходи којшто ја надминува височината на износот на личните доходи утврдени со спогодбата односно со законот.

Со законот за воведување на прогресивното оданочување на средствата за лични доходи се определува и намената на употребата на средствата остварени со тоа оданочување, со тоа што тие средства да не можат да се употребат за буџетска потрошувачка.

IV. Казнени одредби

Член 22

Со парична казна до 100.000 динари ќе се казни за стопански престап работната организација:

1) ако на товар на вкупниот приход ги надоместува како материјални трошоци издатоците што се надоместуваат од доходот, фондовите или другите посебни средства (член 9 став 1);

2) ако материјалните трошоци и амортизацијата ги надоместува од вкупниот приход противно на одредбата на членот 10 од овој закон;

3) ако остварениот доход во текот на деловната година го утврди и го распредели со годишната завршна сметка противно на одредбите на законот (член 11 став 1);

4) ако доходот утврден со периодичната пресметка го распоредува во фондовите или го користи за вложување во основни средства противно на одредбите на законот (член 11 став 3);

5) ако деловните средства со кои располага ги користи противно на одредбата на членот 14 став 1 од овој закон;

6) ако законските и договорните обврски ги надоместува од доходот противно на одредбата на членот 14 став 2 од овој закон.

Член 23

За стопански престап од членот 22 на овој закон ќе се казни и одговорното лице во работната организација со парична казна до 2.000 динари, ако дејствието не претставува кривично дело.

Одговорното лице нема да се казни за стопански престап од членот 22 на овој закон ако одбило налог да изврши такво дејствие, па писмено укажало на неговата незаконитост, а дејствието го извршило дури откако добило нов налог, во писмена форма, за извршување на дејствието.

Директорот односно негов заменик ќе се казни за стопански престап од членот 22 на овој закон со парична казна до 2.000 динари ако не ставил предлог до надлежниот државен орган за запирање извршувањето на незаконитиот заклучок на органите на управувањето на работната организација.

Член 24

Одредбите на овој закон што се однесуваат на казнувањето за стопански престап на работната организација и одговорните лица во работната организација ќе се применуваат и врз самостојните организации на здружен труд во работната организација што имаат својство на правно лице.

V. Преодни и завршни одредби

Член 25

Поради воведување на начинот за утврдување на вкупниот приход според фактурираната реализација (член 8), на самостојните организации на здружен труд не можат да им се зголемат законските обврски од членот 12 став 4 на овој закон.

Член 26

Од 1 јануари 1969 година престануваат да важат:

1) Законот за утврдување на вкупниот приход и доход на стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 8/61, 26/61 и 12/63 и „Службен лист на

СФРЈ“, бр. 52/63, 4/64, 14/65 и 34/65), освен одредбата на членот 36 од тој закон што ќе се применува до донесувањето на нов закон за филмот;

2) Одлуката за определување на видовите приходи што можат да се засметаат во вкупниот приход на банките и на определените стопански организации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 2/64);

3) Наредбата за материјалните и другите трошоци на работењето на стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 19/61, 4/62 и 22/62 и „Службен лист на СФРЈ“, бр. 26/63, 40/63, 3/64, 31/64 и 57/65);

4) Наредбата за издатоците за службени и работни облека и обувки што се признаваат како материјални трошоци на стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 24/61 и 24/62 и „Службен лист на СФРЈ“, бр. 26/63 и 57/65);

5) одредбите на другите прописи што се во спротивност со одредбите на овој закон, освен одредбите на посебни закони што се однесуваат на работните организации од членот 6 став 2 на овој закон, ако се во согласност со начелата на овој закон.

Член 27

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“, а ќе се применува од 1 јануари 1969 година, освен одредбите на членот 14 став 1 и чл. 18 до 20, кои ќе се применуваат од денот на влегувањето во сила на овој закон.

409.

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОСНОВНИОТ ЗАКОН ЗА ДАНОКОТ НА ПРОМЕТ НА НЕДВИЖНОСТИ И ПРАВА

Се прогласува Законот за измени и дополненија на Основниот закон за данокот на промет на недвижности и права, што го усвои Сојузната скупштина на седницата на Сојузниот собор од 19 јули 1968 година и на седницата на Стопанскиот собор од 29 јули 1968 година.

ПР бр. 693

30 јули 1968 година

Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

Претседател
на Сојузната скупштина,
Милентис Поповиќ, с. р

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОСНОВНИОТ ЗАКОН ЗА ДАНОКОТ НА ПРОМЕТ НА НЕДВИЖНОСТИ И ПРАВА

Член 1

Во Основниот закон за данокот на промет на недвижности и права („Службен лист на СФРЈ“, бр. 12/65), во членот 5 точ. 3 до 5 се бришат.

Досегашните точ. 6 до 11 стануваат точ. 3 до 8. Во новата точка 8 зборовите: „фондот за станбена изградба“ се заменуваат со зборовите: „работните и други организации и другите корисници на општествени средства издвоени за станбена изградба“.

Член 2

По членот 5 се додава нов член 5а, кој гласи: „Покрај ослободувањето од членот 5 на овој закон, со републички закон може да се определи данок на промет на недвижности и права да не се плаќа:

1) во случаи на пренос на недвижности по основ на експропријацијата, при што можат да се пропишат критериумите и мерилата за давање на тоа ослободување и олеснение;

2) кога за земјиште опфатено со арондацијата односно комасацијата се дава надоместок според Законот за искористувањето на земјоделското земјиште;

3) кога водостопанските организации купуваат земјиште со цел за вршење инвестициони работи заради унапредување на земјоделството и шумарството;

4) кога работната организација што се занимава со земјоделство или со шумска дејност или со производство на семе и садници продава недвижности во општествена сопственост заради купување други недвижности со цел за арондација на земјиштето односно за изградба на згради на друго место што е погодно за вршење на таа дејност.“

Член 3

Членот 15 се менува и гласи:

„Стопите на данокот на промет на недвижности и права се прогресивни. Прогресивните даночни стопи можат да се определат и зависно од цената за 1 квадратен метар површина на земјиште, односно од цената за 1 квадратен метар изградена површина на градежен објект.

За промет на земјиште со изграден градежен објект, стопите можат да се определат посебно за делот на вкупната даночна основица што се однесува на земјиштето — според цената за 1 квадратен метар површина на земјиштето, а посебно за делот на вкупната даночна основица што се однесува на изградениот градежен објект — според цената за 1 квадратен метар на изградената површина на објектот.

Стопите можат да се определат посебно за земјоделско земјиште а посебно за градежно земјиште, а можат да се определат и спрема одделни потесни реони на општината.

Стопите на данокот на промет на недвижности и права се пропишуваат со одлука на општинското собрание.“

Член 4

По членот 16 се додава нов член 16а, кој гласи: „Во предметите на правото на сопственост на недвижности судовите се должни да му доставуваат на надлежниот орган на управата на општината препис на договорот за пренос на правото на сопственост на недвижноста.“

Член 5

Членот 34 се менува и гласи:

„Без доказ за платениот данок на промет на недвижности и права не може да се изврши заверување на потписите на договорот за пренос на правото на сопственост и за другото право на недвижноста, односно не може да се изврши запишување на преносот на правото на сопственост и на друго право на недвижноста во јавните книги.“

Член 6

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

410.

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОСНОВНИОТ ЗАКОН ЗА ПРИДОНЕСИТЕ И ДАНОЦИТЕ НА ГРАЃАНИТЕ

Се прогласува Законот за измени и дополненија на Основниот закон за придонесите и даноците на граѓаните, што го усвои Сојузната скупштина, на

седницата на Сојузниот собор од 29 јули 1968 година и на седницата на Стопанскиот собор од 29 јули 1968 година.

ПР бр. 700
30 јули 1968 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

Претседател
на Сојузната скупштина,
Миленко Поповиќ, с. р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОСНОВНИОТ ЗАКОН ЗА ПРИДОНЕСИТЕ И ДАНОЦИТЕ НА ГРАЃАНИТЕ

Член 1

Во Основниот закон за придонесите и даноците на граѓаните („Службен лист на СФРЈ“, бр. 32/64, 52/66, 15/67, 31/67 и 54/67) во членот 13 став 2 по зборот: „пропорционални“ запирката и зборовите до крајот на ставот се бришат.

Член 2

Во членот 24 по ставот 3 се додава нов став 4, кој гласи:

„Разрез и наплата на данокот на товарни друмски моторни и приклучни возила и комби-возила врши надлежниот орган на управата на општината на чија територија се наоѓа живеалиштето на обврзникот. Ако обврзникот на данокот нема живеалиште на територијата на општината во која постојано живее неговото потесно семејство, разрез и наплата на данокот врши надлежниот орган на управата на општината на чија територија постојано живее неговото потесно семејство“.

Досегашните ст. 4 и 5 стануваат ст. 5 и 6.

По ставот 6 се додава нов став 7, кој гласи:
„На граѓани што според природата на дејноста истата ја вршат на територијата на повеќе општини, како што се особено превозничката, градскио-монтажната и други дејности што ќе ги определи сојузниот секретар за финансии, разрез и наплата на придонесите и даноците им врши надлежниот орган на управата на општината на чија територија обврзникот има живеалиште. Ако обврзникот на придонесот односно данокот нема живеалиште на територијата на општината во која постојано живее неговото потесно семејство, разрез и наплата на придонесите односно даноците врши надлежниот орган на управата на општината на чија територија живее неговото потесно семејство.“

Член 3

По членот 24 се додава нов член 25, кој гласи:
„Работите за извршување на законот и другите прописи во областа на сојузниот придонес и данокот и со нив поврзаните работи се работи од интерес за целата земја.“

Сојузните органи на управата се одговорни за спороведувањето на одредбите од ставот 1 на овој член.“

Член 4

Во членот 26 ставот 1 се менува и гласи:

„Со републички закон ќе се определи кои обврзници на придонеси односно на даноци се должни да водат деловни книги. Општинското собрание може обврската за водење деловни книги да ја пропише и за другите обврзници.“

На крајот на ставот 3 наместо точката се става запирка и се додаваат зборовите: „со тоа што таа основица да не може да биде помала од основицата од чл. 76 и 81 на овој закон.“

Ставот 6 се менува и гласи:

„Со републички закон и прописи донесени врз основа на тој закон односно со одлука на општин-

ското собрание ќе се пропише начинот за водење на деловните книги како и начинот за утврдување на нивната веродостојност. Видовите деловни книги и начинот на нивното водење можат да се пропишат различно за одделни категории обврзници на придонеси и даноци.“

Член 5

Во членот 31 ставот 4 се менува и гласи:

„По исклучок од одредбата на ставот 3 од овој член на обврзниците што втасаните износи на придонесите односно даноците не ќе ги платат во рок од 6 месеци од денот на втасаноста за плаќање, може да им се изврши присилна наплата на тие износи и од имотот што им служи за вршење на дејноста, под услов во тој рок без успех да се преземани мерки за присилна наплата од друг имот и од приходот на обврзникот.“

Член 6

Во членот 36 по точката 4 се додава нова точка 5, која гласи:

„5) данок на товарни друмски моторни и приклучни возила и комби-возила;“.

Досегашната точка 5 станува точка 6.

Член 7

Во членот 44 став 1 точката 4 се брише.

Досегашните точ. 5 до 14 стануваат точ. 4 до 13. Во новата точка 9 на крајот се додаваат зборовите: „и од примањата за повремена работа на членови на младински организации во младински заедници и услуги“.

Ставот 2 се брише.

Досегашниот став 3 станува став 2.

Член 8

Во членот 67 по зборовите: „бруто-приход“ се додаваат зборовите: „(придонес по одбивање)“.

По ставот 1 се додаваат четири нови става, кои гласат:

„Ако со републички закон не е определено поинаку, со одлука на општинското собрание се пропишува за кои занаетчиски и други стопански дејности и за кои обврзници што вршат такви дејности се утврдува придонес од занаетчиски дејности на еден од начините од ставот 1 на овој член.“

Основицата или годишниот износ на придонесот од занаетчиски дејности за одделни обврзници може врз основа на одлука на општинското собрание да се утврди и со спогодба помеѓу општината и обврзникот за една или повеќе години, ако со републички закон не е определено поинаку.

При спогодбено утврдување на годишниот износ на придонесот од ставот 3 на овој член посебно се утврдува износот на придонесот на секоја општествено-политичка заедница што го вовела.

Годишните износи на придонесот од ставот 3 на овој член за секоја општествено-политичка заедница се утврдуваат сразмерно со учеството на стапната на придонесот на таа општествено-политичка заедница во збирот на стапите на придонесот од сите општествено-политички заедници.“

Член 9

Членот 68 се брише.

Член 10

Во членот 69 ставот 3 се менува и гласи:

„Со одлука на општинското собрание се определуваат основите и мерилата за утврдување на годишната пашална основица од ставот 1 на овој член за одделни групи обврзници или за одделни обврзници, како и условите под кои годишната пашална основица може да се утврди во износ помал од најголемиот годишен износ на личниот доход од работен однос на работниците од определена стопанска организација која врши иста или слична дејност.“

Член 11

Чл. 70 и 71 се бришат.

Член 12

Во членот 72 ставот 3 се менува и гласи:
„Стопите на придонесот од ставот 1 на овој член можат да бидат различни по одделни извори на приходи.“

Член 13

Членот 74 се брише.

Член 14

Во членот 76 зборовите: „по правило,“ и записката пред нив се бришат.

Се додава нов став 2, кој гласи:

„По исклучок од одредбата на ставот 1 од овој член, со одлука на општинското собрание можат да се определат условите под кои основицата на придонесот може на одделни групи обврзници или на одделни обврзници да им се утврди во износ помал од едногодишниот просечен личен доход на работниците од тој став.“

Член 15

Членот 77а се менува и гласи:

„Со републички закон — за придонесот што го воведува републиката, односно со одлука на општинското собрание — за придонесот што го воведува општината, можат да се определат различни стопи на придонесот од занаетчиски дејности, по групи дејности или по одделни дејности, како и по одделни струки од иста дејност, односно зависно од тоа дали основицата на придонесот се утврдува во паушален износ или според фактичниот доход.“

Член 16

Во членот 81 зборовите: „по правило,“ и записката пред нив се бришат.

Се додава нов став 2, кој гласи:

„По исклучок од одредбата на ставот 1 од овој член, со одлука на општинското собрание можат да се определат условите под кои основицата на придонесот може на обврзниците од одделни дејности да им се утврди во износ помал од едногодишниот просечен личен доход на работниците од тој став.“

Член 17

Во членот 82а ставот 2 се менува и гласи:

„Стопите на придонесот од ставот 1 на овој член можат да бидат различни по одделни извори на приходи.“

Член 18

Во членот 83а став 1 зборовите: „независно од одредбите на чл. 80 и 83 на овој закон,“ се бришат.

Член 19

Во членот 87 ставот 1 се менува и гласи:

„Стопите на придонесот од авторски права можат да бидат различни, според одделни видови авторски права, како и според тоа дали приходот од авторски права го остварува самиот автор или лице врз кое е пренесено авторското право.“

Член 20

Чл. 91 до 95а се менуваат и гласат:

„Член 91

Обврзник на придонесот од вкупниот приход на граѓаните е лице што има живеалиште во Југославија, а кое во текот на една календарска година ќе оствари вкупен чист приход од сите извори над определениот износ.

Обврзник на придонесот во смисла на ставот 1 од овој член е и југословенски граѓанин кој ќе оствари личен доход кај југословенско претставништво или организација во странство, ако од тој личен доход не се плаќа придонес односно данок во странство.

Обврзник на придонесот од вкупниот приход на граѓаните е и странски стручњак од членот 82а на овој закон кој со работа во Југославија ќе оствари од сите извори во текот на една календарска година вкупен чист приход над определениот износ.

Член 92

Како вкупен чист приход се смета вкупниот износ на сите лични доходи и приходи што обврзникот на придонесот од вкупниот приход на граѓаните ќе го оствари во една календарска година во Југославија од сите извори, како и доходот остварен во смисла на членот 91 став 2 од овој закон намален за придонесите и даноците што се плаќаат според овој закон и другите придонеси и даноци што се плаќаат од личните доходи и приходи според посебните сојузни прописи.

Кај обврзници на кои придонесот им се утврдува според катастарскиот приход, според годишната паушална основица во годишен паушален износ, како и кај обврзниците на кои придонесот им се определува според спогодбено утврдената основица или во спогодбено утврдениот годишен износ, како вкупен чист приход се смета приходот што обврзникот фактично го постигнал, по одбивање на сите придонеси односно даноци, без оглед на кој начин му е утврден придонес односно данокот.

На обврзниците што придонесот од личниот доход го плаќаат во процент од секој поединачно остварен бруто-приход, при утврдувањето на чистиот приход ќе им се признаат трошоците што биле нужни за остварување на тој приход, под условите и на начинот што ќе ги пропише републиката.

На обврзникот на придонесот од членот 91 став 3 на овој закон вкупниот чист приход ќе му се намали за 30% на име издатоци за социјално осигурување и други издатоци во врска со неговиот престој во Југославија.

Во вкупниот чист приход од ставот 1 на овој член влегуваат и примањата по основот на пензии.

Во сè друго вкупниот чист приход се утврдува на начинот и по постапката определени со републичкиот закон.

Член 93

Придонесот од вкупниот приход на граѓаните го воведуваат републиките. Републиките можат ова право да го пренесат врз други општествено-политички заедници.

Член 94

Основицата на придонесот од вкупниот приход на граѓаните ја сочинува вкупниот чист приход на обврзникот остварен во годината за која се врши разрез на придонесот, намален за износот што го пропишува републиката односно друга општествено-политичка заедница врз основа на републички закон.

Член 95

Стопите на придонесот од вкупниот приход на граѓаните се прогресивни.

Стопите на придонесот од ставот 1 на овој член ги пропишува републиката односно друга општествено-политичка заедница врз основа на републички закон.

Член 95а

Ако странски стручњак од членот 91 став 3 на овој закон во домашна стопанска организација во која се вложени средства на странско лице оствари примања за работа којашто траела пократко од една година, ќе му се разреже придонес според основицата пресметана на годишен износ, а потоа ќе му се намали сразмерно со времето за кос работел помалку од една година.

Домашна стопанска организација е должна, во рокот определен за поднесување пријави за разрез

на придонесот од вкупниот приход на граѓаните на остварениот чист приход на странски стручњак во претходната година, по одбивање на неоданочливиот износ, да го пресмета и да го запре од примањата на стручњакот и да го уплати соодветниот придонес во рок од 7 дена од денот на последната исплата.

Ако странски стручњак престане да работи во домашна стопанска организација пред истекот на рокот за поднесување пријава за разрез на придонесот од вкупниот приход на граѓаните, домашната стопанска организација е должна да го пресмета, запре и уплати соодветниот придонес во рок од 7 дена од денот на последната исплата на примањата на стручњакот.

Ако домашната стопанска организација не постои според ст. 2 и 3 на овој член, соодветниот придонес од вкупниот приход на граѓаните за странскиот стручњак, ќе се наплати од средствата на таа организација.

Член 21

По членот 96а се додаваат три нови члена, кои гласат:

„Член 96б

Основицата на данокот на приход од згради за станбени простории што сезонски или повремено се користат само за одмор или закрепнување (викенд-куќи и сл.) ја сочинува едногодишниот износ на станарината, намален за трошоците на одржувањето и управувањето и за износот на едногодишната амортизација на тие простории.

Износот на едногодишната станарина од ставот 1 на овој член се утврдува според износот на станарината за исти или слични станбени простории во исто место што се користат за постојано живеење.

Член 96в

Ако станбените простории од членот 96б став 1 од овој закон се издаваат во закуп, покрај данокот од тој член сопственикот на станбените простории плаќа и посебен данок на приход остварен со издавање на тие простории во закуп.

Основицата на данокот од ставот 1 на овој член ја сочинува вкупниот износ на приходот остварен со издавањето на тие простории во закуп, намален за износот на трошоците нужни за остварување на тој приход (амортизација на мебел и друг инвентар, потрошувачка на струја, вода, огрев и сл.).

Член 96г

Височината на амортизацијата, на трошоците за одржување и управување, како и на другите трошоци нужни за остварување на приходите од згради и станбени простории од чл. 96а до 96в на овој закон, општинското собрание може да ја определи во пашален износ или во процент од износот на станарината, односно од износот остварен со издавање на станбените простории во закуп.

Член 22

Во членот 98 по ставот 4 се додава нов став 5, кој гласи:

„Ослободувањето од ставот 1 на овој член не може да се даде за станбени простории што сезонски или повремено се користат само за одмор или закрепнување (викенд-куќи и сл.).“

Член 23

Во членот 100 став 1 зборовите: „што бил набавен со цел за препродажба“ се бришат.

Ставот 2 се менува и гласи:

„Ако продажбата на подвижните предмети од ставот 1 на овој член е извршена по три години, а

на недвижности — по пет години од денот на нивната набавка, данокот од ставот 1 на овој член не се плаќа.“

По ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи:

„Со републички закон се определува кои предмети се сметаат како вредности од поголема и потрајна употребна вредност во смисла на ставот 1 од овој член.“

Член 24

Во членот 107 по ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи:

„За имот примен на подарок можат да се пропишат посебни прогресивни стопи на данокот на наследство и подарок, што се определуваат во процент од даночната основица зависно од прометната вредност за еден квадратен метар површина на земјиште примено како подарок, односно од прометната вредност за еден квадратен метар изградена површина на градежен објект примен како подарок.“

Член 25

Називот на главата XII се менува и гласи:

„XII. Данок на орудија за производство во земјоделството и на хибридна лоза и данок на товарни друмски моторни и приклучни возила и комби-возила“.

Член 26

Во членот 112 се додава нов став 2, кој гласи:

„Граѓани што имаат товарни друмски моторни и приклучни возила и комби-возила плаќаат данок на имот по основот на поседувањето на тие возила. Со републички закон се определуваат основите и мерилата за определување височината на овој данок.“

Член 27

Во членот 116а зборовите: „(чл. 77а и 83а)“ се бришат.

Член 28

Членот 124 се менува и гласи:

„Обврзниците на придонесот односно данокот, освен обврзниците на придонесот од личниот доход од земјоделство и обврзниците на придонесот што се плаќа по одбивање, должни се на надлежниот орган на општината да му поднесат пријава со податоците потребни за утврдување височината на придонесот и данокот, ако е тоа со одлука на општинското собрание определено.“

Кои обврзници се должни да поднесуваат даночни пријави, формата на даночната пријава, содржината на податоците што се даваат во пријавата, како и роковите во кои пријавата се поднесува, се определуваат со одлука на општинското собрание.

Формата и содржината на пријавата можат да се определат различно за одделни видови придонеси и даноци, односно за одделни категории обврзници на придонеси и даноци.

Со републички закон може на единствен начин за целата територија на републиката да се регулира кои обврзници се должни да поднесуваат пријави, како и формата и содржината на тие пријави.“

Член 29

Во членот 125 ставот 2 се брише.

Досегашниот став 3 станува став 2.

Член 30

Во членот 126 по ставот 3 се додава нов став 4, кој гласи:

„На сопствениците на станбени простории од членот 96в на овој закон што овие простории ги издаваат во закуп, ако не поднесат пријава за остварениот приход од таквиот закуп, може покрај зголемениот данок од ст. 1 и 2 на овој член, да им се изрече казна за прекршок од членот 183 став 1 на овој закон.“

Член 31

По членот 128 се додава нов член 126а, кој гласи:
„Граѓанин што поднесува барање за вршење занаетчиска или друга стопанска дејност или за вршење интелектуални услуги (вршење дејности), должен е кон барањето да приложи писмена изјава за тоа дали порано вршел иста или друга дејност на територијата на некоја друга општина. Ако граѓанинот порано вршел некоја таква дејност на територијата на друга општина, должен е кон барањето да приложи доказ дека во целост ги намирил сите свои обврски во општината на чија територија порано ја вршел дејноста.

Обврзникот на придонесот односно данокот е должен при промената на седиштето на вршењето на дејноста од ставот 1 на овој член, од територијата на една на територијата на друга општина, да му поднесе на органот на управата надлежен за разрез на придонеси односно даноци на онаа општина на чија територија ќе има ново седиште доказ дека во целост ги намирил сите втасани обврски во општината на чија територија бил поранешното седиште на вршењето на дејноста.

Органот надлежен за издавање одобренија за вршење дејности не може без изјава односно без доказот од ст. 1 и 2 на овој член да издаде одобрение, односно обврзникот на придонесот односно данокот не може да почне да ја врши дејноста ако за нејзиното вршење односно за промената на седиштето не добил потребно одобрение.“

Член 32

Членот 128 се брише.

Член 33

По членот 131 се додава нов член 131а, кој гласи:
„Ако надлежниот орган на управата на општината во постапката од чл. 130 и 131 од овој закон установи, дека податоците што обврзникот на придонесот односно данокот ги дал во пријавата или по посебна покана од членот 129 од овој закон не ѝ одговараат на фактичната состојба, ќе ја утврди основицата на придонесот односно данокот според своите наоди.

Ако обврзникот на придонесот односно данокот ја оспорува височината на основицата утврдена на начинот од ставот 1 на овој член, така утврдената основица може да се намали само во случај ако обврзникот на придонесот односно данокот даде веродостојни докази дека основицата е помала од утврдената.“

Член 34

По членот 137 се додава нов член 137а, кој гласи:
„На обврзниците на придонеси и даноци на кои височината на придонесот и данокот им се утврдува според паушална основица, или во годишен паушален износ, или врз основа на спогодба, однапред утврдената височина на придонесот односно данокот може да им се измени ако во текот на годината суштествено им се зголеми или намали обемот на работењето.“

Член 35

Во членот 150 по ставот 3 се додава нов став 4, кој гласи:

„Придонесите по одбивање се пресметуваат и се плаќаат по стопите што важат на денот на исплатата на личниот доход.“

Член 36

По членот 165 се додаваат два нови члена, кои гласат:

„Член 165а

Обврзниците на придонеси и даноци кога остваруваат приходи од работни и други организации, од државни органи и приватни правни лица, за испорачани стоки и извршени услуги, како и кога остваруваат приходи од имот, должни се пред да под-

несат сметка односно потврда заради наплата, истите да ги поднесат до органот на управата на општината во која се задолжуваат со придонесот односно данокот, заради евидентирање. Ако обврзникот на придонесот односно данокот не ги платил втасаните обврски, органот на управата на општината ќе стави на сметката односно на потврдата налог до исплатителот на надоместокот за продадените стоки и за извршените услуги односно за приходите од имотот, при исплатата да го запре втасаниот придонес односно данок.

Сојузниот извршен совет или органот што тој ќе го овласти може одделни категории обврзници на придонеси и даноци да ги из земе од обврската од ставот 1 на овој член.

Поблиски прописи за начинот на евидентирањето на сметките односно потврдите и за наплатата на втасаниот придонес и данок според ставот 1 на овој член, донесува сојузниот секретар за финансии.

Член 165б

Сопствениците на товарни друмски моторни и приклучни возила и комби-возила се должни при регистрацијата на возилото односно при продолжувањето на важењето на регистрацијата, да поднесат до органот надлежен за регистрација доказ дека ги исплатиле сите втасани придонеси и даноци.

Без доказот од ставот 1 на овој член не може да се изврши регистрација на возилото ниту продолжување на важењето на регистрацијата.“

Член 37

По членот 173 се додава нов член 173а, кој гласи:
„Општинското собрание може да пропише одобрението на граѓанин за вршење одделни занаетчиски дејности, угостителска дејност, превозничка дејност и други стопански дејности — да може да му се издаде под услов еден или повеќе граѓани да дадат писмена изјава со која гарантираат за исплатата на неговите обврски по основот на даноците и придонесите, ако тие обврски не ќе можат ниту по присилен пат да се намират од неговиот имот.

Со прописот од ставот 1 на овој член може да се предвиди гаранцијата да се однесува на ситот имот или само на определен дел од имотот на гарантот, како и извршувањето на обврските на гарантот да се обезбедува со залог или на друг начин.“

Член 38

Во членот 176 по ставот 1 се додава нов став 2, кој гласи:

„При поднесувањето на барањето до судот за пренос на недвижности по основот на порамнување кај судот, како и по одлука на судот за пренос врз основа на признание на поранешниот сопственик за продажбата на недвижноста — граѓаните од кои по тие основи се врши пренос на недвижности како и граѓаните на кои тој пренос се врши се должни да поднесат доказ за платениот втасан придонес односно данок.“

Досегашниот став 2, кој станува став 3, се менува и гласи:

„Без доказ за платениот втасан придонес односно данок во смисла на ст. 1 и 2 од овој член не може да се изврши заверување на договор за пренос на недвижност односно не може да се изврши пренос на недвижен имот во јавните книги.“

По новиот став 3 се додаваат два нови става, кои гласат:

„За граѓаните што се здобиваат со недвижен имот на територијата на општина на која немаат живеалиште, органот односно судот што извршил заверување на договорот за пренос на имотот, како и судот кај кого е извршен преносот на недвижноста во смисла на ставот 2 од овој член, должен е еден примерок од договорот односно од одлуката на судот да му достави на надлежниот орган на управата на општината на чија територија е живеалиштето на лицето на кое преносот на недвижноста се врши, и тоа во рок од 30 дена од денот на заверувањето на

договорот односно од денот на донесувањето на одлуката на судот врз основа на која се врши преносот на сопственоста на недвижноста.

За граѓаните што ќе изградат станбена зграда или друг градежен објект на територијата на општина на која немаат живеалиште, органот на управата на таа општина што го издава одобрението за употреба на изградената станбена зграда односно објект е должен еден примерок на одобрението да му достави на надлежниот орган на управата на општината на чија територија е живеалиштето на лицето на кое му е издадено одобрението, и тоа во рок од 30 дена од денот на издавањето на одобрението за употреба на зградата односно објектот.“

Член 39

Во членот 183 став 1 уводната реченица се менува и гласи:

„Обврзникот на придонесот и данокот — граѓанин или приватно правно лице ќе се казни за прекршок со парична казна од 500 до 10.000 динари“, а на крајот на точката 4 точката се заменува со точка и запирка и по тоа се додаваат две нови точки, кои гласат:

„5) ако даде неточна изјава од членот 126а став 1 од овој закон или ако не го поднесе доказот од ставот 2 на тој член, а почне да ја врши дејноста за чие вршење односно за промена на седиштето не добил потребно одобрение;

6) ако одбегнува плаќање на разрежаниот односно утврдениот придонес или данок и не ја намира својата обврска во рок од 6 месеци од денот на втасаноста за плаќање, под услов во тој рок без успех да се преземени мерки за присилна наплата.“

Во ставот 2 зборовите: „од 10.000 до 100.000 динари“ се заменуваат со зборовите: „од 300 до 3.000 динари“.

По ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи: „Покрај паричната казна за прекршокот од ставот 1 на овој член, спрема сторителот може да се изрече и заштитната мерка одземање на дозволата за вршење на самостојна дејност, во траење до пет години.“

Член 40

По членот 183 се додаваат три нови члена, кои гласат:

„Член 183а

За прекршоците од членот 183 став 1 точ. 1 до 4 на овој закон овластеното лице на надлежниот орган на управата на општината може на сторителот на прекршокот да му изрече на самото место парична казна во најнизок износ определен во ст. 1 и 2 на тој член.

Член 183б

Ако овластеното лице на надлежниот орган на управата на општината на сторителот на прекршокот не му изрече на лице место парична казна во смисла на членот 183а од овој закон или сторителот на тие прекршоци одбие да ја плати така изречената казна, постапка по тие прекршоци во прв степен води надлежниот орган на управата на општината.

По жалбата против решение донесено во прв степен решава републичкиот орган на управата надлежен за работите на финансиите.

Жалбата против решението не го задржува извршувањето на решението.

Член 183в

Во поглед застареноста на правото на водење постапка, наплатата на парична казна по прекршоците од чл. 183а и 183б и на овој закон, надлежноста на органите за водење прекршочна постапка и жалба се применуваат одредбите од овој закон, а во сè друго — одредбите од Основниот закон за прекршоците.“

Член 41

Во членот 184 зборовите: „до тројниот“ се заменуваат со зборовите: „до петорниот“.

Се додава нов став 2, кој гласи:

„Покрај паричната казна за прекршокот од ставот 1 на овој член, спрема сторителот може да се изрече и заштитна мерка одземање на дозволата за занимавање со самостојна дејност, во траење до пет години.“

Член 42

Во членот 185 став 1 зборовите: „до тројниот“ се заменуваат со зборовите: „до петорниот“.

Во ставот 2 зборовите: „од 10.000 до 100.000 динари“ се заменуваат со зборовите: „од 300 до 3.000 динари“.

Член 43

Во членот 186 зборот: „тројниот“ се заменува со зборот: „петорниот“.

Член 44

Во членот 187 зборовите: „од 5.000 до 100.000 динари“ се заменуваат со зборовите: „од 300 до 3.000 динари“.

Член 45

Во членот 188 став 1 зборовите: „од 60.000 до 1.000.000 динари“ се заменуваат со зборовите: „од 1.000 до 50.000 динари“.

По ставот 1 се додава нов став 2, кој гласи:

„Со паричната казна од ставот 1 на овој член ќе се казни работна или друга организација или приватно правно лице, ако изврши исплата на надоместок на граѓанин за испорачани стоки и извршени услуги по сметка што не е претходно евидентирана кај надлежниот општински орган на управата или ако по налог од тој орган не го запре и не го уплати придонесот односно данокот.“

Во досегашниот став 2, кој станува став 3, зборовите: „од 60.000 до 1.000.000 динари“ се заменуваат со зборовите: „од 1.000 до 30.000 динари“.

Во досегашниот став 3, кој станува став 4, зборовите: „од 10.000 до 100.000 динари“ се заменуваат со зборовите: „од 300 до 3.000 динари“.

Член 46

Во членот 188а став 1 бројот: „10.000“ се заменува со бројот: „30.000“.

Во ставот 2 зборовите: „од 100 до 1.000“ се заменуваат со зборовите: „од 300 до 3.000“.

Член 47

Во членот 188б зборовите: „од 100 до 1.000“ се заменуваат со зборовите: „од 300 до 3.000“.

Член 48

По исклучок од членот 16 на Основниот закон за придонесите и даноците на граѓаните:

1) височината на придонесот од вкупниот приход на граѓаните за 1968 година ќе се утврди според прописите за определување на основцијата и стопите што републиката ќе ги донесе до 31 декември 1968 година. Во републиката што не ќе донесе свои прописи во тој рок, за утврдување на придонесот за 1968 година ќе се применуваат прописите што важеле пред донесувањето на овој закон;

2) данокот на товарни друмски моторни и приклучни возила и комби-возила се плаќа од 1 јули 1968 година, на начинот и во рокот што ќе го пропише републиката;

3) за обврзниците на придонесите и даноците од занаетчиски и други стопански дејности и од самостојно вршење интелектуални услуги на кои за 1968 година придонесот односно данокот ќе им се утврди по истекот на годината, општинското собрание може да пропише одредбите од овој закон да се применуваат и при утврдувањето на нивните обврски за таа година.

Член 49

Порано дадените привремени ослободувања од плаќање данок на приход од згради престануваат да важат кон крајот на 1968 година, ако се во спротивност со членот 98 став 5 од Основниот закон за придонесите и даноците на граѓаните.

Член 50

Граѓаните на кои до денот на влегувањето во сила на овој закон им било веќе издадено одобрение за вршење занаетчиски дејности, угостителска дејност, превозничка дејност или други стопански дејности, за кои ќе биде пропишана обврска да се дава гаранција во смисла на членот 173а од Основниот закон за придонесите и даноците на граѓаните, можат по 31 декември 1968 година да го продолжат вршењето на односната дејност ако до тој ден му биде дадена изјава за гаранција на органот надлежен за издавање одобренија.

Член 51

Се овластува Законодавно-правната комисија на Сојузната скупштина да го утврди пречистениот текст на Основниот закон за придонесите и даноците на граѓаните.

Член 52

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

411.

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

У К А З**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА СТАНБЕНИТЕ ОДНОСИ**

Се прогласува Законот за измена на Законот за станбените односи, што го усвои Сојузната скупштина, на седницата на Сојузниот собор од 30 јули 1968 година и на седницата на Организационо-политичкиот собор од 30 јули 1968 година.

ПР бр. 698

31 јули 1968 година

Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

Претседател
на Сојузната скупштина,
Милентие Поповиќ, с. р.

ЗАКОН**ЗА ИЗМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА СТАНБЕНИТЕ ОДНОСИ****Член 1**

Во Законот за станбените односи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 11/66) членот 4 се менува и гласи:

„Граѓанин може да има во сопственост одделни станови и семејни станбени згради до границите установени со Законот за национализација на наемните згради и на градежното земјиште.

Како стан односно семејна станбена зграда, во смисла на ставот 1 од овој член, се смета и стан односно зграда што сопственикот и членовите на неговото семејство сезонски или повремено ја користат за одмор и закрепнување, ако според градежните особини и можности за користење ги има својствата на стан односно станбена зграда.

Републиките можат со закон поблиску да определат кој стан односно зграда од ставот 2 на овој член нема својство на стан односно станбена зграда.

Член 2

Граѓанинот што на денот на влегувањето во сила на овој закон има во сопственост станови и згради што тој со членовите на семејството сезонски или повремено ги користи за одмор и закрепнување, а

тие станови и згради заедно со становите и семејните станбени згради во негова сопственост го надминуваат пропишаниот максимум — го губи правото на сопственост на вишокот на становите односно зградите над тој максимум и тој вишок станува општествена сопственост со денот на влегувањето во сила на овој закон.

Сопственикот од ставот 1 на овој член има право во границите на пропишаниот максимум да ги избере становите и зградите што ги задржува во сопственост.

Сопственикот од ставот 1 на овој член должен е вишокот на становите односно зградите над пропишаниот максимум да му го пријави на надлежниот орган на општината на чија територија има живеалиште во рок од триесет дена од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Во поглед изјавата со која се врши изборот во смисла на ставот 2 од овој член согласно се применуваат одредбите од членот 15 од Законот за прометот со земјишта и згради.

Надлежниот орган на општината на чија територија се наоѓаат становите и зградите во сопственост на граѓани што немаат живеалиште на нејзината територија, должен е за тие станови и згради да го извести надлежниот орган на општината на чија територија се наоѓа живеалиштето на тие граѓани, во рок од шеесет дена од денот на влегувањето во сила на овој закон.

За становите и зградите што според ставот 1 од овој член стануваат општествена сопственост на поранешните сопственици им припаѓа надоместок, кој се определува според одредбите на Законот за експропријацијата. Овој надоместок се исплатува во рок од пет години во еднакви годишни рати. Републиките можат со закон да определат подолг рок ако поранешниот сопственик станот односно зградата, во целина или делумно, ја изградил од општествени средства, а рокот на отплатата за преостанатиот дел од кредитот е подолг од пет години.

Надоместокот од ставот 6 на овој член го исплатува општината што се здобила со правото на користење на становите и зградите што како вишок станале општествена сопственост.

На сопственикот што не ќе го пријави вишокот на становите односно зградите над пропишаниот максимум во рокот од ставот 3 на овој член, не му припаѓа надоместок за становите и зградите што стануваат општествена сопственост.

Член 3

Договорите за отуѓување на становите односно зградите од членот 1 на овој закон, што се склучени пред денот на влегувањето во сила на овој закон, а со цел за изигрување на овој закон, се ништовни.

Ќе се смета дека договорот од ставот 1 на овој член е склучен со цел за изигрување на овој закон особено ако другата договорна страна е член на семејството на сопственикот, како и ако отуѓувањето на станот односно зградата му е извршено на друго лице без надоместок или со надоместок што е значително помал од пазарната вредност на тој стан односно зграда.

Врз основа на договорот од ставот 1 на овој член не може да се изврши запишување на пренос на сопственоста во земјишните книги или во други јавни книги во кои се запишува сопственоста на недвижностите, а ако врз основа на такви договори е извршено запишување на преносот на сопственоста до денот на влегувањето во сила на овој закон — таквото запишување се брише.

Член 4

Со денот на влегувањето во сила на овој закон престанува да важи членот 16 од Законот за национализација на наемните згради и на градежното земјиште.

Член 5

Овој закон влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

412.

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

У К А З**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛ-
НЕНИЈА НА ОСНОВНИОТ ЗАКОН ЗА ПЕНЗИС-
КОТО ОСИГУРУВАЊЕ**

Се прогласува Законот за дополненија на Основниот закон за пензиското осигурување, што го усвои Сојузната скупштина, на седницата на Сојузниот собор од 29 јули 1968 година и на седницата на Социјално-здравствениот собор од 17 јули 1968 година.

ПР бр. 675
30 јули 1968 година
Белград

Претседател
на Сојузната скупштина,
Милентије Поповиќ, с. р.

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

ЗАКОН**ЗА ДОПОЛНЕНИЈА НА ОСНОВНИОТ ЗАКОН ЗА
ПЕНЗИСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ****Член 1**

Во Основниот закон за пензиското осигурување („Службен лист на СФРЈ“, бр. 51/64, 56/65, 14/66, 1/67, 18/67, 31/67, 54/67 и 17/68) по членот 76 се додава нов член 76а, кој гласи:

„(1) Одредбите од овој закон за здобивање, определување и користење старосна пензија на борците од НОВ пред 9 IX 1943 година се применуваат и на борците од НОВ што станале југословенски државјани според Договорот за мирот со Италија односно што врз основа на Меморандумот за согласност за Слободната територија Трст од 5 октомври 1954 година се изедначени во правата и должностите со југословенските државјани, а кои стапиле во Народноослободителната борба односно започнале активна и организирана работа во Народноослободителната борба до 13 октомври 1943 година.

(2) Статусот на борец од ставот 1 на овој член се признава и за здобивање и определување на инвалидска пензија.“

Член 2

По членот 245 се додава нов член 245а, кој гласи:

„(1) На лицата од членот 76а на овој закон и на членовите на семејствата на тие лица, што го оствариле правото на пензија (старосна, инвалидска, семејна) до денот на влегувањето во сила на тој член, ќе им се определи нов износ на пензијата по службена должност.

(2) Пензијата определена според ставот 1 од овој член припаѓа од денот на влегувањето во сила на одредбата од членот наведен во тој став, согласно со одредбите за користење на пензијата.“

Член 3

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

413.

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

У К А З**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРЕНЕ-
СУВАЊЕ ПРАВАТА И ДОЛЖНОСТИТЕ НА ОС-
НОВАЧ СПРЕМА ВИСОКАТА ШКОЛА ЗА ПО-
ЛИТИЧКИ НАУКИ**

Се прогласува Законот за пренесување правата и должностите на основач спрема Високата школа за политички науки, што го усвои Сојузната скупштина, на седницата на Сојузниот собор од 30 јули 1968 година и на седницата на Просветно-културниот собор од 17 јули 1968 година.

ПР бр. 680
31 јули 1968 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

Претседател
на Сојузната скупштина,
Милентије Поповиќ, с. р.

ЗАКОН**ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ ПРАВАТА И ДОЛЖНОСТИТЕ
НА ОСНОВАЧ СПРЕМА ВИСОКАТА ШКОЛА ЗА
ПОЛИТИЧКИ НАУКИ****Член 1**

Правата и должностите на основач спрема Високата школа за политички науки, со седиште во Белград, се пренесуваат од федерацијата врз Социјалистичка Република Србија.

Со денот на влегувањето во сила на овој закон престануваат и другите обврски на федерацијата спрема Високата школа за политички науки во Белград.

Член 2

За финансирање на редовната дејност на Високата школа за политички науки во Белград, во сојузниот буџет ќе се обезбеди износ од 2,646.000 динари.

Износот од ставот 1 на овој член ќе се обезбеди и тоа: во сојузниот буџет за 1968 година 1,764.000 динари, а остатокот од 882.000 динари во сојузниот буџет за 1969 година.

По намирување на средствата утврдени со одредбите на овој член престанува обврската на федерацијата во поглед на финансирањето на Високата школа за политички науки во Белград.

Член 3

Со денот на влегувањето во сила на овој закон престанува да важи Законот за Високата школа за политички науки („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 27/60 и „Службен лист на СФРЈ“, бр. 12/65).

Член 4

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

414.

Врз основа на членот 178 алинеја 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и Уставниот амандман I точка 3, во врска со членот 19 став 2 од Законот за Сојузниот совет за координација на научните дејности и за Сојузниот фонд за финансирање на научните дејности, Сојузната скупштина, на предлог од Сојузниот совет за координација на научните дејности, а по прибавено мислење од Комисијата за избор и именувања, на седницата на Сојузниот совет од 30 јули 1968 година и на седницата на Соборот на народите од 29 јули 1968 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА СОЈУЗНИОТ ФОНД ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА НАУЧНИТЕ ДЕЈНОСТИ

1. а) Се разрешува од должноста претседател на Управниот одбор на Сојузниот фонд за финансирање на научните дејности Милош Пољаничек, претседател на Просветно-културниот совет на Собранието на СР Словенија;

б) за претседател на Управниот одбор на Сојузниот фонд за финансирање на научните дејности се именува Кемал Тарабар, член на Извршниот совет на СР Босна и Херцеговина.

2. а) Се разрешуваат од должноста досегашните членови на Управниот одбор на Сојузниот фонд за финансирање на научните дејности, и тоа:

1) др Едхем Чамо, професор на Ветеринарниот факултет во Сараево;

2) Бранко Чолановиќ, вицегувернер на Народната банка на Југославија;

3) Драгољуб Цакиќ, секретар на хемиската и гумарската индустрија на Сојузната стопанска комора;

4) др Душан Хаци, редовен професор на Природно-математичкиот факултет во Љубљана;

5) инж. Helmut Jaeger, вонреден професор на Машинско-бродоградниот факултет во Загреб;

6) др Славко Мацарол, редовен професор на Свеучилиштето во Загреб;

7) др инж. Ахмед Манџиќ, редовен професор на Електротехничкиот факултет во Сараево; и

8) Милан Недков, општествено-политички работник во Скопје;

б) за членови на Управниот одбор на Сојузниот фонд за финансирање на научните дејности се именуваат, и тоа:

1) Душан Бјелогриќ, директор на Економскиот институт во Белград;

2) др инж. Дамјан Бујак, директор на Институтот за хемија и технологија на силикати во Загреб;

3) др Петар Дрезгиќ, редовен професор на Земјоделскиот факултет во Нови Сад;

4) др инж. Горѓи Филиповски, професор на Земјоделско-шумарскиот факултет во Скопје;

5) др Илија Јосифовски, виш научен соработник на Институтот за социолошки и политичко-правни истражувања во Скопје;

6) др инж. Душан Крмановиќ, редовен професор на Градежниот факултет во Сараево;

7) инж. Ермин Кржичник, заменик директор на Институтот за економски истражувања во Љубљана;

8) др Милан Осредкар, директор на Нуклеарниот институт „Јожеф Штефан“, во Љубљана; и

9) др инж. Зденко Витасовиќ, директор на Институтот за облагодување и производство на растенија во Загреб.

Сојузна скупштина

АС бр. 1063
30 јули 1968 година
Белград

Претседател
на Сојузната скупштина,
Милентије Поповиќ, с. р.

Потпретседател
на Соборот на народите,
Живко Жижик, с. р.

Претседател
на Сојузниот совет,
Видос Смилевски, с. р.

415.

Врз основа на членот 177 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Сојузната скупштина, на седницата на Сојузниот совет од 30 јули 1968 година и на седницата на Организационо-политичкиот совет од 30 јули 1968 година, донесе

РЕЗОЛУЦИЈА

ЗА ОСНОВИТЕ НА ЗАКОНОДАВНАТА ПОЛИТИКА НА ФЕДЕРАЦИЈАТА

I

Врз основа на анализите и оценките на сојузното законодавство што се изложени во материјалот на Законодавно-правната комисија „Основи на законодавната политика на федерацијата“ и ставовите коишто Соборот на народите ги усвои разгледувајќи го овој материјал и „Тезите за односот меѓу сојузното и републичкото законодавство“, имајќи ги предвид мислењата на републичките собранија и одборите на соборите на Сојузната скупштина изнесени при разгледувањето на овие материјали и тргнувајќи од ставовите на Комисијата за уставни прашања за остварувањето на Уставот во областа на законодавството — Сојузната скупштина констатира:

— По донесувањето на Уставот направени се значајни усилби сојузното законодавство да се усогласи со Уставот во онаа мера во која тоа го овозможуваше тогаш достигнатиот степен на развојот на општествено-економските и политичките односи. Во тој период, меѓутоа, уште не беа остварени сите неопходни претпоставки за да може сојузното законодавство суштински да ги оствари сите интенции на Уставот. Оттука сојузното законодавство го постави нашиот правен систем само делумно врз нови уставни основи, така што тој да содржи во себе и елементи на старите односи, што водат потекло од поранешното законодавство.

— Како последица на поранешните односи, во постојниот правен систем има остатоци на етатистички нормативизам којшто, тргнувајќи од државното управување со стопанството и со други дејности, ги регулира односите и прашањата што спаѓаат во доменот на самоуправното решавање и по тој начин ја овозможува самостојната иницијатива и самоуправната дејност на работниците и граѓаните и нивните работни и други самоуправни организации. Исто така, некои закони не само што наполно ги регулираа односите што би можеле да се уредуваат во општината, туку ги и обврзаа општините односно нивните одделни органи на донесување такви прописи, што претставува организирање на уставните права на општините. Од друга страна, во нашиот правен систем се занемарени овие подрачја што се засноваат врз субјективните права на граѓаните и нивните организации па здружениот труд или интересни заедници. Поради тоа постои отсуство од нормирање основни општествени односи во областа на општествената сопственост и сопственичките односи воопшто, на остварување правата на работниците на плодите на нивниот труд, во меѓусебните односи во работата односно нивно де-

думно, несистематско или неадекватно нормирање. — Поради испреплетување на етатистичките и самоуправните концепции во регулирањето на општествените односи и непостојење на битни закони во областа на општествено-економските односи, нашиот правен систем содржи и внатрешни контрадикции и недоречености.

— Сојузното законодавство во одделни области честопати излегува надвор од рамките на функциите на федерацијата. Тоа денес е значително пошироко и поисцрпно отколку што одговара на уставните начела. Во областа на исклучителните права и должности на федерацијата, законодавството не им овозможува доволна мера на републиките да го поднесуваат својот дел од уставната одговорност. Основните закони честопати излегуваат надвор од рамките на основните односи и институти со што ја стеснуваат законодавната функција на републиките. Исто така, одделни општи закони, според својата содржина, обемот на регулирањето и начинот на формулирањето немаат особини на општ закон. Федерацијата не ја користеше во доволна мера со Уставот предвидената можност во областите на основното законодавство да донесува општи закони и со резолуции и препораки да ја изразува политиката во одделни области, со што би се овозможила проактивна дејност на републиките во регулирањето на општествените односи. Најпосле, сојузните закони без потреба честопати им даваа на сојузните органи овластувања за донесување прописи за извршување закони и покрај принципот утврден со Уставот, републиките да донесуваат прописи за извршување на сојузните закони, ако за нивното спроведување се надлежни органите во републиката.

— Општествената и стопанската реформа уште посилено укажаа на неусогласеноста меѓу законодавството и новите општествени потреби. Едновремено со досегашниот развој на општествено-економскиот и политичкиот систем се остварени неопходни материјални и општествени услови коишто овозможуваат и бараат правниот систем подлабоко и поцелосно да се усогласи со начелата на Уставот. По тој начин реформата и внатрешното усогласување на правниот систем врз принципите на Уставот станаа потреба на нашето општество и еден од битните услови за натамошна афирмација на општествените односи врз самоуправни основи.

II

За да ги изрази сојузното законодавство поцелосно интенциите на Уставот и на стопанската и општествената реформа и за да оствари нов усогласен правен систем на нашето самоуправно општество и социјалистичка заедница, нужно е да се постават одредени принципи на законодавната политика на федерацијата.

1. Основата на општествено-економскиот систем утврден со Уставот, ја сочинува слободниот здружен труд со средствата за производство во општествена сопственост. Тргувајќи од уставното начело дека работата на човекот е единствен основ за присвојување на производите од општествениот труд и основ за управување со општествените средства, сојузното законодавство треба да постави во себе усогласени основи на правниот систем засновани врз правото на работникот на плодовите на својот труд, како основен општествен однос, и правото на самоуправавање во сите дејности на работниците и граѓаните.

2. За да се остварат уставните начела за самоуправување на работните луѓе во производството и распределбата на општествениот производ во работната организација, и за остварувањето на заедничките интереси во општествената заедница, правниот систем треба да обезбеди работните и интересните заедници (како што се заедниците на социјалното осигурување, заедниците на образованието и други) првенствено и автономно да ги уредуваат своите внатрешни односи, меѓусебните обврски и организацијата на работата, како и тоа граѓаните во

општината самостојно да решаваат за своите заеднички интереси.

3. Сојузното законодавство треба доследно да го оствари уставното начело, федерацијата да ги уредува само оние односи што во заеднички интерес на работните луѓе и народите на Југославија се утврдени со Уставот како право и должност на федерацијата. Во другите односи потребно е да се развива самостојна одговорност и иницијатива на републиката за изградба на правен систем врз основа на правото на работниците на плодовите од трудот и правото на самоуправавање.

За таа цел федерацијата во остварувањето на својата законодавна функција ќе тргнува од следниве принципи:

а) во работите на исклучивата надлежност на федерацијата, да се оствари и одговорноста на републиката; со сојузни закони да се овозможи и нормативна дејност на републиките, како и непосредни и одговорни односи на сојузните и републичките органи во извршувањето на сојузните закони;

б) порешително да се стеснува обемот на целосното сојузно законодавство и да им се оставаат пошироки можности на републиките да регулираат одредени односи во согласност со условите и потребите на своето подрачје; затоа ќе треба повеќе да се користат одредбите од Уставот кои овозможуваат давање овластување на републиките одделни прашања од областа на целосното сојузно законодавство тие да ги регулираат со свои прописи;

в) во областа на основното законодавство да се уредуваат само основните односи заради обезбедување единство на општествено-економскиот и политичкиот систем и тоа само кога е заради остварување на тие односи потребно сојузните прописи непосредно да се применуваат; во идната законодавна работа повеќе да се користи со Уставот предвидената можност федерацијата да донесува општи закони и во областите во кои има право да донесува основни закони;

г) општите закони да се ограничат само на утврдување општи начела за уредување на оние односи што се од интерес за основното единство на општествениот и политичкиот систем; во согласност со тоа наместо општи закони по поголема мера да се донесуваат резолуции, препораки и слични акти. Со самото тоа на овие акти ќе им се даде позначајно место во идната законодавна политика на федерацијата, особено во областа на образованието, науката, културата, комуналниот систем, унапредувањето на одделни дејности, итн.;

д) подоследно да се оствари интенцијата на Уставот републиките, по правило, да донесуваат прописи за спроведување на сојузните закони, а сојузните органи да ги донесуваат тие прописи само кога е заради обезбедување на спроведувањето на одредени мерки нужно да се обезбеди единствена примена на сојузните закони. Ова бара да се преиспитаат овластувањата што им се дадени на сојузните органи за донесување прописи за извршување на сојузните закони по прашањата што би требало да ги регулираат републиките со свои прописи;

ѓ) односите помеѓу сојузното и републичкото законодавство да се постават така што да се овозможи самостојна нормативна дејност на автономните покраини.

4. За да може со остварување на принципите на самоуправното и автономно уредување на своите меѓусебни односи и обврски во работните и интересните заедници како и со остварување на самостојноста и одговорноста на републиките во законодавната дејност да се обезбеди објективно нужен единствен правен систем на Југославија врз основа на единственото општествено-економско и политичко уредување, потребно е законодавната дејност на федерацијата да се насочи кон донесување основни кодекси за одделни области од правото. Со тие кодекси федерацијата би ги утврдила основните правни институти и односи и со тоа би овозможила во себе усогласен и конзистентен правен систем и покрај широката самоуправни нормативна дејност.

III

Спроведувањето на принципите на законодавната политика на федерацијата треба да се обезбеди со ревизија на постојното сојузно законодавство и со кодификација во основните области на правниот систем.

1. Ревизијата на сојузното законодавство треба да се насочи особено кон:

а) стеснување подрачјето на нормативната дејност на државните органи и проширување автономната нормативна дејност на работните и други самоуправни организации;

б) подоследна реализација на уставните начела за нормативните функции на федерацијата и републиките, заради поцелосно остварување на утврдената со Уставот положба и улога на републиките во областа на регулирањето на општествените односи;

в) отстранување на внатрешните неусогласености, непотполности и непрецизности и остварување рационализација на сојузните прописи преку збивање и синтеза на прописите во одделни области;

г) изградување рационално законодавство, што ќе овозможи поефикасно остварување на правата и примена на прописите.

Со цел да се овозможи што поцелосна ревизија на сојузното законодавство потребно е да се изврши и анализа на спроведувањето на законите за да се утврди дали се обезбедени инструменти за ефикасно извршување на законите.

2. Кодификацијата треба да биде најзначајен израз на законодавната функција на федерацијата заради утврдување на основните правни институти на општествено-економските и политичките односи. Од посебно значење е кодификацијата во областа на општествено-економските односи и во областа на здружениот труд. Со донесувањето на кодексот за целокупниот комплекс на општествено-економските односи ќе се установаат основните правни институти што произлегуваат од правата на работникот на плодовите од неговиот труд и правата на самоуправање, од општествената личната сопственост. Врз таа основа би можеле односите меѓу луѓето и нивните заеднички послободно да се развиваат без опасност од деформација на социјалистичките општествени односи. Со кодификацијата во областа на здружениот труд би се утврдиле основите за слободна акција на работните луѓе во нивните асоцијации и во уредувањето на нивните меѓусебни односи.

Исто така, постојат услови да се пристапи кон дефинитивна кодификација и на подрачјето на кривичното право, процесното право, семејното право, поморското право и другите области на правото.

IV

1. За да се обезбеди остварување на изнесените принципи на законодавната политика на федерацијата, неопходно е што порано да се формираат комисији за ревизија на оние закони што очигледно го спречуваат остварувањето на општествената и стопанската реформа, а во редовната законодавна дејност и на другите закони.

2. За работата на кодификацијата треба да се формираат заеднички комисији на надлежните собори од редовите на сојузните пратеници и научните и стручни работници од соодветните области на правото.

3. Со реализацијата на принципите на законодавната политика на федерацијата поставени во оваа резолуција и со предложените измени на Уставот се зголемува улогата и одговорноста на републиките во областа на законодавството и изградбата на правниот систем, па поради тоа задачите што се поставуваат во остварувањето на уставните начела во областа на законодавството можат да се остварат само со заеднички усилби на федерацијата и републиките. Тоа бара републичките собранија да преземат соодветна акција за да се обезбеди тие принципи што подоследно и поцелосно да се остварат и да се утврдат одредени принципи за ревизија на републичкото законодавство.

4. Потребно е да се усовршат и методите на законодавната дејност што ќе овозможат што поповолни услови за творечка иницијатива, за пошироко комуницирање и соработка на сите заинтересирани фактори во подготвувањето на законите. За таа цел неопходно е да се оствари што поцелосна, поактивна и посодражјана соработка како со републичките собранија, така и со други фактори и самоуправни организации (синдикат, Комора, здруженија, научни установи итн.). Посебно е потребно во законодавниот процес да се обезбеди соработка на оние фактори што имаат посебна улога во примената на прописите, како што се судовите, обвинителствата, управните органи итн.

5. Имајќи предвид дека правното формулирање на основните правни институти во областа на општествено-економските односи бара подлабоко согледување и научна обработка, потребно е да се овозможи и развива иницијатива и творечка дејност на научните установи и научните работници, особено врз проучувањето на теориските основи неопходни за дефинирање на новите правни институти и новите правни односи на нашиот самоуправен правен систем.

Сојузна скупштина

АС бр. 1060

31 јули 1968 година

Белград

Претседател
на Сојузната скупштина,
Милентије Поповиќ, с. р.

Претседател
на Организационо-
политичкиот собор,
Велимир Стојниќ, с. р.

Претседател
на Сојузниот собор,
Видос Смилевски, с. р.

416.

Врз основа на членот 25 од Законот за девизното работење („Службен лист на СФРЈ“, бр. 29/66 и 54/67), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА РАБОТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ШТО СУРОВИНИТЕ И ДРУГИТЕ РЕПРОДУКЦИОНИ МАТЕРИЈАЛИ, ЧИЈ УВОЗ Е РЕГУЛИРАН, ГИ УВЕЗУВААТ ВО ОПРЕДЕЛЕН ОДНОС СПОРЕД ОСТВАРЕНИОТ ДЕВИЗЕН ПРИЛИВ ПО ИЗВОЗОТ ВО 1968 ГОДИНА

1. Во Одлуката за работните организации што суровините и другите репродукциони материјали, чиј увоз е регулиран, ги увезуваат во определен однос според остварениот девизен прилив по извозот во 1968 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 40/67) во точката 4 по ставот 3 се додава нов став 4, кој гласи:

„Ако при утврдувањето на дополнителниот износ на средствата на глобалната девизна квота одделно при коригирањето на односот помеѓу плаќањата по увозот и девизниот прилив по извозот во смисла на ставот 1 на оваа точка Сојузниот извршен совет определи посебни услови за распределба на тој износ односно коригираниот однос, работните организации од точката 1 на оваа одлука се должни при договорот за распределба на тој износ на глобалната девизна квота односно коригираниот однос да се придржуваат кон посебни услови.“

2. Во точката 9 ставот 1 се менува и гласи:

„Ако работните организации не постигнат договор во смисла на точката 4 став 1 од оваа одлука или при договорот не се придржуваат кон посебните услови определени во смисла на точката 4 став 4 на оваа одлука, Сојузниот секретаријат за надворешна трговија ќе го утврди дополнителниот износ односно коригираниот однос за одделни работни организации и за тоа ќе им издаде решенија на тие работни организации, придржувајќи се кон критериумите

од точката 7 на оваа одлука односно кон посебните услови определени во смисла на точката 4 став 4 на оваа одлука.“

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. п. бр. 107
31 јули 1968 година
Белград

Сојузен извршен совет

Го заменува претседателот
потпретседател,
Руди Колак, с. р.

417.

Врз основа на членот 17 став 2 од Законот за девизното работење („Службен лист на СФРЈ“, бр. 29/66 и 54/67), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ДЕЛОВНО-ТЕХНИЧКАТА СОРАБОТКА И КООПЕРАЦИЈА КОЈА СЕ СМЕТА ДОЛГОРОЧНА

1. Како долгорочна деловно-техничка соработка и кооперација во смисла на членот 17 од Законот за девизното работење се смета деловно-техничката соработка и кооперација помеѓу домашни работни организации што се врши врз основа на договор склучен на рок подолг од 3 години, и тоа:

1) помеѓу производствените работни организации што врз основа на производствено-техничка соработка и кооперација се поврзани со испораки на делови, склопови и потсклопови;

2) помеѓу производствените работни организации и трговските работни организации со чие посредство се врши извоз на производите на производствените работни организации, заради заедничко подмирување трошоците на претставничката и делегатите во странство;

3) помеѓу работните организации што даваат угостителски услуги и производствените земјоделски работни организации односно работните организации на прехранбената индустрија, заради снабдување со прехранбени производи на работните организации што даваат угостителски услуги;

4) помеѓу работните организации што се меѓусебно поврзани врз основа на договор за финансирање изградба на определени стопански капацитети и за работење на тие капацитети, или врз основа на договор за основање и работење на заедничко претпријатие односно погон.

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. п. 108
31 јули 1968 година
Белград

Сојузен извршен совет

Го заменува претседателот
потпретседател,
Руди Колак, с. р.

418.

Врз основа на членот 45 став 1 точка 4 од Законот за превозот на железниците („Службен лист на СФРЈ“, бр. 55/63), на предлог од Заедницата на југословенските железници, сојузниот секретар за стопанство пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА ПРЕВОЗОТ НА ОПАСНИ СТОКИ СО ЖЕЛЕЗНИЦИТЕ ВО ВНАТРЕШНИОТ И МЕЃУНАРОДНИОТ СООБРАЌАЈ

Член 1

Со овој правилник се определуваат посебни услови под кои се превезуваат опасни стоки со же-

лезниците во внатрешниот и меѓународниот сообраќај, како и кон опасни стоки се исклучени од превоз со железница.

Член 2

Како опасни стоки кои, според одредбите на овој правилник, се превезуваат со железница под посебни услови или се исклучени од превоз со железница се подразбираат:

- 1) експлозивни материи и предмети;
- 2) предмети наполнети со експлозивни материи;
- 3) средства за палење, огнометни и слични предмети;
- 4) збиени гасови, гасови претворени во течност или растворени под притисок;
- 5) материи што во допир со вода развиваат запалливи гасови;
- 6) материи што се палат сами од себе;
- 7) запаливи течности;
- 8) запаливи цврсти материи;
- 9) материи што предизвикуваат палење (со оксидирање);
- 10) отровни материи;
- 11) радиоактивни материи;
- 12) нагрзувачки материи;
- 13) гнасливи и заразни материи;
- 14) органски пероксиди.

Член 3

Кои опасни стоки од членот 2 на овој правилник се примаат на превоз со железница и под кои услови и кои опасни стоки од тој член се исклучени од превоз со железница, утврдено е во Прописите за опасните стоки што се превезуваат под особени услови или се исклучени од превоз со железница, кои се објавени во издание на Заедницата на Југословенските железници и се составен дел од овој правилник.

Називот на прописот за опасната стока која се превезува со железница под особени услови или е исклучена од превоз со железница, се означува со кратенката RID, утврдена со Меѓународната конвенција за превозот на стоки на железниците.

Член 4

Материите и предметите од членот 2 точ. 1 до 6, 11, 13 и 14 на овој правилник, можат да се превезуваат со железница само ако се наведени во RID и ако ги исполнуваат условите пропишани во RID. Материите и предметите од членот 2 точ. 1 до 6, 11, 13 и 14 на овој правилник се исклучени од превоз со железница ако не се наведени во RID.

Материите и предметите од членот 2 точ. 7 до 10 и 12 на овој правилник, што се наведени во RID можат да се превезуваат со железница ако ги исполнуваат условите пропишани во RID и ако изречно не се исклучени од превоз со железница со одредбите на RID. Другите материи и предмети од членот 2 точ. 7 до 10 и 12 на овој правилник што не се наведени во RID или не се исклучени од превоз со одредбите на RID, можат да се превезуваат со железница без исполнување на посебните услови.

Материите и предметите од членот 2 на овој правилник мораат да ги исполнуваат и условите предвидени со општите прописи за превозот ако со одредбите на RID не е предвидено поинаку.

Член 5

Испраќачот е должен во превозната исправа да потврди дека опасните стоки им одговараат на одредбите на RID и дека ги исполнуваат условите за превоз со железница предвидени во RID.

Член 6

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за материите и предметите што се превозуваат со железница под специјални услови или се исклучени од превоз („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/58 и „Службен лист на СФРЈ“, бр. 18/66).

Член 7

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 3225
26 јули 1968 година
Белград

Заменик сојузен секретар
за стопанство,
Владе Јуричиќ, с. р.

419.

Врз основа на членот 28 став 1 од Законот за утврдување на способноста за пловидба на поморските бродови и пловилата за внатрешна пловидба („Службен лист на СФРЈ“, бр. 18/64 и 47/65), сојузниот секретар за стопанство пропишува

П РА В И Л Н И К

ЗА ИЗМЕНА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА БРОЈОТ НА СТРУЧНО ОСПОСОБЕНИ ЧЛЕНОВИ НА ПОСАДА ШТО МОРААТ ДА ГО ИМААТ БРОДОВИТЕ НА ЈУГОСЛОВЕНСКАТА ТРГОВСКА МОРНАРИЦА

Член 1

Во Правилникот за бројот на стручно оспособени членови на посада што мораат да го имаат бродовите на југословенската трговска морнарица („Службен лист на СФРЈ“, бр. 48/65) во членот 5 став 1 точка 1 под а) зборовите: „3 кормилари“ се заменуваат со зборовите: „2 кормилари“.

Член 2

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 6101/3
25 јули 1968 година
Белград

Заменик сојузен секретар
за стопанство,
Владе Јуричиќ, с. р.

420.

Врз основа на членот 13 ст. 1 и 4 од Правилникот за методот и постапката за признавање новосоздадена сорта семе од земјоделски растенија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 36/66), сојузниот секретар за стопанство објавува

**ДОПОЛНЕНИЕ НА ЛИСТАТА
НА ДОМАШНИ И ОДОМАШЕНИ СТРАНКИ СОРТИ СЕМЕ ОД ЗЕМЈОДЕЛСКИ РАСТЕНИЈА**

1. Во Листата на домашни и одомашени странски сорти семе од земјоделски растенија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 12/67, 42/67 и 19/68) во точката 6 по одредбата под 36 се додаваат две нови одредби, кои гласат:

- „37) двоен хибрид W-153-R × W-374-A,
38) двоен хибрид W-153-R × W-374-B;“.

2. Во точката 11 по одредбата под 3 се додава нова одредба под 4, која гласи:

„4) бр. 3996;“.

Бр. 15-9015
25 јули 1968 година
Белград

Заменик сојузен секретар
за стопанство,
Владе Јуричиќ, с. р.

421.

Врз основа на членот 20 став 1 од Основниот закон за семето („Службен лист на СФРЈ“, бр. 13/65), сојузниот секретар за стопанство објавува

**ДОПОЛНЕНИЈА НА СПИСОКОТ
НА НОВОСОЗДАДЕНИ СОРТИ СЕМЕ ОД ЗЕМЈОДЕЛСКИ РАСТЕНИЈА**

1. Во Списокот на новосоздадени сорти семе од земјоделски растенија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 11/67, 42/67 и 19/68) во точката 1 по одредбата под 13 се додава нова одредба под 14, која гласи: „14) сорта „Дунав“ селекција на Институтот за зем-

јоделски истражувања — Не-и Сад;“.

2. Во точката 4 по одредбата под 25 се додаваат седумнаесет нови одредби, кои гласат:

- | | |
|--|--|
| „26) четирилиниски хибрид „ЗП 345“ | селекција на Институтот за пченка Земун—Белград, |
| 27) четирилиниски хибрид „ЗП 390“ | селекција на Институтот за пченка Земун—Белград, |
| 28) четирилиниски хибрид „ЗП 455“ | селекција на Институтот за пченка Земун—Белград, |
| 29) четирилиниски хибрид „ЗП 478“ | селекција на Институтот за пченка Земун—Белград, |
| 30) четирилиниски хибрид „ЗП 496“ | селекција на Институтот за пченка Земун—Белград, |
| 31) четирилиниски хибрид „ЗП 550“ | селекција на Институтот за пченка Земун—Белград, |
| 32) дволиниски хибрид „ЗП СК 82 (III)“ | селекција на Институтот за пченка Земун—Белград, |
| 33) четирилиниски хибрид „ЗП 599“ | селекција на Институтот за пченка Земун—Белград, |
| 34) четирилиниски хибрид „ЗП 595“ | селекција на Институтот за пченка Земун—Белград, |
| 35) четирилиниски хибрид „ЗП 780“ | селекција на Институтот за пченка Земун—Белград, |
| 36) четирилиниски хибрид „ЗП 790“ | селекција на Институтот за пченка Земун—Белград, |
| 37) дволиниски хибрид „ЗП СК 60 (VI)“ | селекција на Институтот за пченка Земун—Белград, |
| 38) дволиниски хибрид „ЗП СК 75 (IV)“ | селекција на Институтот за пченка Земун—Белград, |
| 39) четирилиниски хибрид „ЗП 730 Б“ | селекција на Институтот за пченка Земун—Белград, |

- 40) четирилиниски хибрид „ЗП 551 F“ селекција на Институтот за пченка Земун—Белград,
- 41) четирилиниски хибрид „Бц 596“ селекција на Институтот за облагородување и производство на растенија — Загреб,
- 42) Четирилиниски хибрид „Ос 692“ селекција на Земјоделскиот институт — Осиек.“

3. По точката 19 се додава нова точка 20, која гласи:

- „20. Праска (*Prunus persicae*): сорта „Словенија“ селекција на Биотехничкиот факултет и Кметискиот институт на Словенија — Љубљана.“

Бр. 15-9014
25 јули 1968 година
Белград

Заменик сојузен секретар
за стопанство,
Владо Јуричич, с. р.

422.

Врз основа на членот 12 од Основниот закон за статистиката („Службен лист на СФРЈ“, бр. 21/66), во врска со Одлуката за донесување План на статистичките истражувања за 1968 година — оддел Статистика на цените и животниот стандард, точка 10 („Службен лист на СФРЈ“, бр. 6/68), генералниот директор на Сојузниот завод за статистика донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ АНКЕТА ЗА ЛИЧНАТА ПОТРОШУВАЧКА НА НАСЕЛЕНИЕТО ВО 1968 ГОДИНА

1. Анкетата за личната потрошувачка на населението ќе се спроведе во две фази, и тоа:

1) првата фаза на анкетата ќе се спроведе од 10 до 25 септември 1968 година и ќе опфати 80.000 случајно одбрани домаќинства;

2) втората фаза на анкетата ќе се спроведе од 10 до 25 декември 1968 година и ќе опфати 12.000 случајно одбрани домаќинства.

2. Со анкетата ќе се соберат податоци за демографските и социолошките карактеристики на домаќинствата, за станбените услови, за снабденоста на домаќинствата со трајни потрошни добра и планираните набавки на трајни потрошни добра, за височината на расположивите средства според изворите, за височината на потрошените средства според намената на потрошувачката, за добиените и потрошените потрошувачки кредити и инвестициони заеми за станбена изградба и за количините на потрошените производи за исхрана.

За домаќинствата со земјоделско стопанство или со занаетчиски дуќан ќе се соберат и податоци за паричните примања од земјоделското стопанство или од занаетчискиот дуќан, како и за паричните издатоци за земјоделското стопанство или за занаетчискиот дуќан.

3. Анкетата ќе се спроведе според упатствата и на обрасците што ги утврдува Сојузниот завод за статистика.

4. Во спроведувањето на анкетата учествуваат Сојузниот завод за статистика и статистичките органи односно организации во републиките.

5. Потребниот број на инструкторите, контролорите и анкетарите за спроведување на оваа анкета ќе го обезбедат статистичките органи односно организации во републиките.

6. Податоците собрани со оваа анкета ќе служат исклучиво за статистички цели.

7. Ова решение влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 460-4337/1
31 јули 1968 година
Белград

Генерален директор
на Сојузниот завод за
статистика,
Ибрахим Латифич, с. р.

423.

Врз основа на чл. 14, 14а и 44 од Законот за Народната банка на Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 12/65 и 47/66), членот 5 од Законот за измени и дополненија на Законот за Народната банка на Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 47/66) и членот 102 од Законот за банките и кредитните работи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 12/65, 29/65, 4/66, 26/66, 1/67, 17/67, 54/67 и 26/68), во согласност со Сојузниот извршен совет, гувернерот на Народната банка на Југославија донесува

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА ЗА РЕГУЛИРАЊЕ НА ОДНОСИТЕ НА ДЕЛОВНИТЕ БАНКИ СО НАРОДНАТА БАНКА НА ЈУГОСЛАВИЈА ПО РАБОТИТЕ НА КРАТКОРОЧНО КРЕДИТИРАЊЕ

1. Во Одлуката за регулирање на односите на деловните банки со Народната банка на Југославија по работите на краткорочно кредитирање („Службен лист на СФРЈ“, бр. 50/66, 11/67, 29/67, 48/67, 8/68, 17/68, 23/68 и 27/68) во точката 4 став 1 одредбата под 9 се менува и гласи:

„9) врз основа на договор за кредити дадени на граѓани и работни и други организации за изградба и купување на станови од производители, како и на работни организации за производство на станови за пазарот и за приготвување и уредување земјиште за станбена изградба — до височината на порастот на тие кредити во однос на нивната состојба на 31 мај 1968 година;“.

По одредбата под 9 се додава нова одредба под 10, која гласи:

„10) врз основа на стоковни меници на стопанските организации-производители на јаглен со акцепт од купувач-потрошувач на јаглен — под услов рокот за плаќање на меницата да не е подолг од 6 месеци.“

2. Во точката 5 став 5 во одредбата под 3 по зборовите: „под 9 на оваа одлука“ се додаваат запирка и зборовите: „а најмногу до 40% од состојбата на штедните влогови од членот 90а на Законот за банките и кредитните работи и на средствата на фондот за заедничка потрошувачка издадени за станбена изградба и средствата наменети за субвенција на станарината од точката 1 на Одлуката за определување на средствата што деловните банки можат да ги користат за давање инвестициони кредити („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/68)“.

3. По точката 6 се додава нова точка 6а, која гласи:

„6а. Банката може, во случај на намалување својата ликвидност, да користи кај Народната банка посебен документарен кредит за ликвидност во височина до 2% од основницата за пресметување на задолжителната резерва, и тоа во траење најмногу до десет работни дена во едно тримесечје.“

4. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

О. бр. 79
31 јули 1968 година
Белград

Народна банка на Југославија

Гувернер,
др Никола Миљаниќ, с. р.

По извршеното споредување со изворниот текст, утврдено е дека во текстот на Законот за авторското право, објавен во „Службен лист на СФРЈ“, бр. 30/68, се поткраднаа долу наведените грешки, та, врз основа на членот 250 став 3 од Деловникот на Сојузната скупштина, се дава

ИСПРАВКА НА ЗАКОНОТ ЗА АВТОРСКОТО ПРАВО

1. Во членот 6 по зборот: „литературно“ треба да се додаде заплата.
 2. Во членот 52 став 6 наместо зборовите: „став 4“ треба да стојат зборовите: „став 5“.
 3. Во членот 79 став 1 во вториот ред наместо сврзникот: „и“ треба да стои сврзник: „или“.
 4. Во членот 95 став 2 по зборовите: „брачниот другар“ треба да се додаде сврзник: „и“.
 5. Над членот 102 во насловот на одделот 2 наместо зборот: „Казненоправна“ треба да стои зборот: „Казненоправна“.
 6. Во членот 112 наместо зборовите: „дваесет дена“ треба да стојат зборовите: „деведесет дена“.
- Од Генералниот секретаријат на Сојузната скупштина, Белград, 1 август 1968 година.

УСТАВЕН СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА

Врз основа на членот 241 став 1 точка 3 од Уставот на СФРЈ, Уставниот суд на Југославија, на седницата одржана на 5 јули 1968 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ОЦЕНА НА ЗАКОНИТОСТА НА ОДРЕДБАТА ОД ПРАВИЛНИКОТ ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ НА РАБОТНИЦИТЕ НА ИНДУСТРИСКИОТ КОМБИНАТ „СВИТ“, КАМНИК

1. Се утврдува дека е незаконито секое зголемување на личниот доход вон работен придонес заради стекнување неоправдано зголемување на основот за пензија.
2. Се укинува членот 24 од Правилникот за распределба на личните доходи на работниците на Индустрискиот комбинат „СВИТ“, Камник, од 30 август 1965 година.

Со одредбата на членот 24 од наведениот правилник се определува дека на работникот во последната година од работниот стаж пред пензионирањето му се признава посебен додаток на личниот доход во височина од 40 бодови месечно, чија вредност се пресметува според фактичната вредност на бодот во месецот во кој личниот доход се пресметува. Меѓутоа, со одредбите на чл. 78 до 82 од Основниот закон за работните односи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 43/66) се пропишуваат начелата од кои работната организација мора да тргне кога со својот општ акт ги установува основите и мерилата за утврдување на работниот придонес на работникот, а со одредбата на членот 78 став 1 од тој закон се утврдува дека работникот има право, врз основа на својот работен придонес а зависно од работните и деловните резултати на работната единица во која работи и работната организација во целина, да учествува во распределбата на средствата што работната заедница ги издвојува за личен доход.

Со законот, според тоа, се утврдуваат начелата од кои работната организација мора да тргне при пропишувањето на основите и мерилата за утврдување на работниот придонес на работникот, како и дека работникот има право, врз основа на својот работен придонес а зависно од работните и деловните резултати на работната единица во која работи и работната организација како целина, да учествува во распределбата на средствата што работната заедница ги издвојува за личен доход. Поради тоа со Правилникот за распределба на личните доходи на работниците на Индустрискиот ком-

бинат „СВИТ“, Камник не можеше да се утврди дека на секој работник во последната година од стабот пред пензионирањето му се признава посебен додаток на личниот доход во височина од 40 бодови месечно. Со тоа всушност на автоматски начин независно од работниот придонес се зголемуваат личните доходи на работниците што одат во пензија.

Тоа не значи, меѓутоа, дека работното искуство односно должината на работниот стаж не може да биде елемент на основите и мерилата за утврдување на работниот придонес на работникот, туку само тоа дека основот и начинот на кој тоа е пропишано со нападнатата одредба на Правилникот, претставуваат таков автоматизам кој во целост отстапува од начелата за распределбата на доходот утврдени со Основниот закон за работните односи.

Со оглед на изложеното Уставниот суд утврди дека членот 24 од Правилникот за распределба на личните доходи на работниците на Индустрискиот комбинат „СВИТ“, Камник не е во согласност со Основниот закон за работните односи.

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“, а ќе се објави и на огласната табла на Индустрискиот комбинат „СВИТ“, Камник.

У бр. 115/67
5 јули 1968 година
Белград

Претседател
на Уставниот суд на
Југославија,
Блажо Јовановиќ, с. р.

РЕШЕНИЈА

Врз основа на членот 70 од Законот за сојузни-те органи на управата, сојузните совети и сојузните организации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 21/67), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК СОЈУЗЕН СЕКРЕТАР ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

Се назначува Ивица Чачиќ, претседател на Собранието на општина Сисак, за помошник сојузен секретар за внатрешни работи.

У бр. 61
19 јули 1968 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Мика Шпиљак, с. р.

Врз основа на членот 34 од Основниот закон за статистиката („Службен лист на СФРЈ“, бр. 21/66), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ЗАМЕНИК ГЕНЕРАЛЕН ДИРЕКТОР НА СОЈУЗНИОТ ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА

Се назначува др Бранимир Марковиќ, раководител на Службата за статистички систем и методи во Сојузниот завод за статистика, за заменик генерален директор на Сојузниот завод за статистика.

У бр. 60
19 јули 1968 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Мика Шпиљак, с. р.

Врз основа на членот 89 од Законот за сојузни-
те органи на управата, сојузните совети и сојузните
организации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 21/67),
Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА СОВЕТНИК НА ГЕНЕ- РАЛНИОТ ДИРЕКТОР НА СОЈУЗНИОТ ЗАВОД ЗА СТОПАНСКО ПЛАНИРАЊЕ

Се разрешува Херта Хас од должноста на со-
ветник на генералниот директор на Сојузниот за-
вод за стопанско планирање со 30 јуни 1968 година,
поради одење во пензија.

Б. бр. 63
19 јули 1968 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Мика Шпиљак, с. р.

Врз основа на членот 160 од Основниот закон
за безбедноста на сообраќајот на јавните патишта
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 14/65), Сојузниот из-
вршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДА- ТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА СОЈУЗНИОТ СОВЕТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА СООБРАЌАЈОТ

1. Се разрешуваат од функција во Сојузниот со-
вет за безбедност на сообраќајот, и тоа од должно-
ста на претседател Владо Зечевиќ, а од должноста
на член Никола Бугарчиќ, проф. Даница Диклиќ,
Марко Ферик, инж. Стјепан Ламер, проф. Миро-
слав Марковиќ, Чедомир Мијовиќ, Божо Петровиќ,
Димитрије Перишиќ, др Анте Премеру, Рајко Раиќ,
проф. др Србо Стоиљковиќ, др Максим Штернич и
др инж. Вранко Жнидаршиќ.

2. Се именуваат во Сојузниот совет за безбед-
ност на сообраќајот:
за претседател:
Коста Наѓ, член на Советот на федерацијата;
за членови:

- 1) др Огњан Адум, член на Сојузот на лекарски-
те друштва на Југославија;
- 2) Душан Мариќ, генерален секретар на Турис-
тичкиот сојуз на Југославија;
- 3) Радмило Миловановиќ, началник на сообра-
ќајната служба на Заедницата на Југословенските
железници;
- 4) Борислав Пејаков, сојузен инспектор за јав-
ни патишта;
- 5) Рада Прелиќ, психолог, секретар на комисија
во Советот за воспитување и заштита на децата на
Југославија;
- 6) Милош Стаматовиќ, советник во Сојузниот
извршен совет;
- 7) Војан Шкрк, помошник сојузен секретар за
внатрешни работи.

Б. бр. 62
19 јули 1968 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Мика Шпиљак, с. р.

СОДРЖИНА:

- | | |
|---|-----|
| 407. Закон за дополнење на Законот за фон- дот на федерацијата за кредитирање на стопанскиот развој на стопански недо- волно развиените републики и краишта | 683 |
| 408. Основен закон за утврдувањето и рас- пределбата на доходот во работните ор- ганизации — — — — — | 685 |
| 409. Закон за измени и дополненија на Основ- ниот закон за данокот на промет на нед- вижности и права — — — — — | 689 |
| 410. Закон за измени и дополненија на Основ- ниот закон за придонесите и даноците на граѓаните — — — — — | 690 |
| 411. Закон за измена на Законот за станбе- ните односи — — — — — | 693 |
| 412. Закон за дополненија на Основниот за- кон за пензиското осигурување — — — | 693 |
| 413. Закон за пренесување правата и должно- стите на основач спрема Високата школа за политички науки — — — — — | 693 |
| 414. Одлука за разрешување и именување претседател и членови на Управниот од- бор на Сојузниот фонд за финансирање на научните дејности — — — — — | 697 |
| 415. Резолуција на основите на законодавна- на научните дејности — — — — — | 697 |
| 416. Одлука за измена и дополнење на Одлу- ката за работните организации што су- ровините и другите репродукциони мате- ријали, чиј увоз е регулиран, ги увезу- ваат во определен однос според остваре- ниот девизен прилив по извозот во 1968 година — — — — — | 699 |
| 417. Одлука за деловно-техничката соработ- ка и кооперација која се смета долго- рочна — — — — — | 700 |
| 418. Правилник за превозот на опасни стоки со железниците во внатрешниот и меѓу- народниот сообраќај — — — — — | 700 |
| 419. Правилник за измена на Правилникот за бројот на стручно оспособени членови на посада што мораат да го имаат бродовите на југословенската трговска морнарица — | 701 |
| 420. Дополнење на Листата на домашни и одомашени странски сорти семе од земјо- делски растенија — — — — — | 701 |
| 421. Дополненија на Списокот на новосозда- дени сорти семе од земјоделски растенија | 701 |
| 422. Решение за спроведување анкета за лич- ната потрошувачка на населението во 1968 година — — — — — | 702 |
| 423. Одлука за измени и дополненија на Од- луката за регулирање на односите на де- ловните банки со Народната банка на Ју- гославија по работите на краткорочно кредитирање — — — — — | 702 |
| Исправка на Законот за авторското право — | 703 |
| Одлука за оцена на законитоста на одредбата од Правилникот за распределба на лич- ните доходи на работниците на Инду- стријскиот комбинат „СВИТ“, Камник — | 703 |